



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 15 септември 1999
Скопје

Број 59

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1556.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98 и 50/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 септември 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

I. Во Одлуката за именување претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици („Службен весник на Република Македонија“ број 36/98), Делот I. се менува и гласи:

„I. За претседател на Државната изборна комисија се именува:

Јосиф Луковски, судија на Врховниот суд на Република Македонија.

За заменик на претседателот се именува:
Благородна Дулиќ, судија на Врховниот суд на Република Македонија.“

II. Делот II. што се однесува на членовите на Државната изборна комисија се менува и гласи:

„II. За членови на Државната изборна комисија се именуваат:

1. Љубинка Муратовска, судија на Врховниот суд на Република Македонија,

2. Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република Македонија,

3. Кочо Топузовски, дипломиран правник, помошник на директорот во Царинската управа – Скопје,

4. м-р Тања Каракамишева – Поповска, асистент на Правниот факултет во Скопје,

5. Халил Сулејмани, дипломиран правник, заменик на секретарот на Владата на Република Македонија,

6. д-р Владо Бучковски, доцент на Правниот факултет во Скопје,

7. Беќир Исени, дипломиран правник, заменик на јавниот обвинител на Република Македонија и

8. д-р Тодор Каламатиев, професор на Правниот факултет во Скопје.“

Во делот што се однесува на замениците на членовите, точките 3,4,5,6,7 и 8 се менуваат и гласат:

„3. Трајко Вељаноски, дипломиран правник, потсекретар во Министерството за правда,

4. Златко Пејовски, дипломиран правник од Скопје,

5. Исмаил Дардишта, дипломиран правник од Скопје,

6. Борис Кондарко, дипломиран правник од Скопје,

7. Махир Зибири, дипломиран правник од Скопје и

8. Јагода Глигоровска, адвокат од Куманово.“

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-3532/1 Претседател
14 септември 1999 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1557.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 септември 1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКА АПТЕКА – КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека – Кочани, се избираат:

Марин Апостолов, дипл. економист, директор на Фондот за здравствено осигурување ПЕ – Кочани,

Мирјана Максимова, дипл. технолог, вработена во фабриката за хартија – Кочани,

Анка Филипова, лекар во Медицинскиот центар – Кочани и

прим. д-р Никола Серафимов, лекар во Медицинскиот центар – Кочани.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека – Кочани.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-3512/1 Претседател
13 септември 1999 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1558.

Врз основа на член 26 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98 год.), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија објавува:

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА ЗА КОИ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.1996 ДО 01.03.1999

Во периодот од 01.01. 1996 година до 01.03. 1999 година е дадено одобрение за ставање во промет на следните готови лекови за употреба во ветеринарната медицина:

име на лекот INN генеричко име	форма, доза и пакување на лекот	начин на издавање	производител на лекот застапник	број и датум на решението
1	2	3	4	5
3-Vak® вакцина против шушкавецот, парашушкавецот и антраксот	тривалентна вакцина за овци и говеда пишенце од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ПЛИВА А.Д. Загреб, Р. Хрватска ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2256/2 30.04.1996 год.
ABCDE VIT мулти витамински препарат - A + D3 + E + B1 + B2 + B6 + B12 + C + pantotenska kiselina + K3	Прашок за орална примена кесичка од 20 g кутија од 100 g и 1kg кеса од 5 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ХЕМОФАРМ Вршац, СР Југославија ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-4866/2 22.07.1998 год.
ANHISTIN® 10% difenhidramin	Инјекциски раствор 100 mg/ml кутија со 10 ампули од 5 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ПЛИВА А.Д. Загреб, Р. Хрватска ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7245/2 02.12.1997 год.
ALBENDAZOL albendazol	суспензија за орална примена 100 mg/ml пластични шишиња од 500 ml и 1000 ml пластични канти од 3000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-5154/2 11.08.1998 год.
ALBENDAZOL albendazol	Таблети 200 mg/tabl. кутија со 50 и 100 таблети по 1 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-3980/2 22.07.1996 год.
AMIVIT® + Se A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ C+ nikotinamid+ pantotenska kiselina+ folna kiselina+ K3+ lizin+ metionin+ triptofan+ Se	прашок за орална примена кутија од 20 g, 100 g и 1 kg кеса од 25 kg	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (BP)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-9008/2 23.03.1998 год.
AMOKSIKLAV® amoxycillin + clavulanska kiselina	Болуси 500 mg/bol. кутии со 10 таблети и 20 таблети	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6625/2 20.10.1997 год.

AMOKSIKLAV® amoxycillin + clavulanska kiselina + prednizolon	Суспензија за интраматерна примена кутија со 20 инјектори од 10 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1971/2 08.05.1998 год.
AMOKSIKLAV® 12.5% amoxycillin + clavulanska kiselina	Прашок за орална примена 125 mg/g пластично шишенце од 100 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6624/2 20.10.1997 год.
AMOKSIKLAV® 250 mg amoxycillin + clavulanska kiselina	Таблети Кутија со 10 таблети од 250 mg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6637/2 20.10.1997 год.
AMOKSIKLAV® 50 mg amoxycillin + clavulanska kiselina	таблети кутија со 10 таблети од 50 mg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6615/2 20.10.1997 год.
AMOXICILLYN+VITAM INI Amoxycillin + tiamin hidrochlorid + riboflavin + askorbinska kiselina + nikotinamid	прашок за орална примена кесички од 20 g и 100 g кеса од 1 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8402/2 01.02.1996 год.
AMURIL® 10% amoxycillin	прашок за орална примена 100 mg/g кесички 50 x 20 g пластична кутија од 100 g и 1000 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6618/2 20.10.1997 год.
ANEURIN sol. 5% thiamin-hidrochlorid	Инјекциски раствор 50 mg/ml кутија со 10 ампули од 10 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8396/2 01.02.1996 год.
AY-VAC® Bartha - вакцина против болеста на Aujeszki	жива лиофилизирана вирусна вакцина за свињи лио-шишенца 10 x 10 дози 10 x 50 дози 10 x 100 дози 10 x 250 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8182/2 29.12.1997 год.
BENZAPEN® procainbenzylpenicillin + benzatinbenzylpenicillin	Инјекциска суспензија 300 000 i.e./ml шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7247/2 02.12.1997 год.
BIODEXAMIN® procainbenzylpenicillin + dihidrostreptomycin + dexamethazon	инјекциска суспензија шишенца од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7804/2 23.02.1998 год.

BiOVERMIN® flubendazol	прашок за орална примена 50 mg/g кутија со 10 кесички од 20 g кеси од 600 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7587/2 16.12.1996 год.
BIVACYN® neomicin + bacitracin	прашок за надворешна примена пластични шишенца за посипување од 50 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6617/2 20.10.1997 год.
BODIKAL® SPF -вакцина против сипаници кај живината	жива лиофилизирана вирусна вакцина за живина лио-шишенца 5x1000 дози и 5 шишенца со растворувач	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2267/2 30.04.1996 год.
BRONHIKAL® I SPF вакцина против заразниот бронхитис кај кокошките	жива лиофилизирана вирусна вакцина за кокошки лио-шишенца 10 x 1000 дози 10 x 2000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2266/2 30.04.1996 год.
BRONHIKAL® II SPF вакцина против заразниот бронхитис кај кокошките	лиофилизирана вирусна вакцина за кокошки лио-шишенца 10 x 1000 дози 10 x 2000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2269/2 30.04.1996 год.
BURAGODIGEST® калциум карбонат + магнезиум карбонат + натриум бикарбонат + натриум дибазичен фосфат + пченкарно брашно + манган сулфат + кобалт сулфат + бакар сулфат + радикас генициане + тиамин + рибофлавин + никотин амид	прашок за орална примена кесичка од 160 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8397/2 01.02.1996 год.
CHORULON® human horionski gonadotropin	лиофилизиран продукт со растворувач кутија со 5 лио-шишенца со по 1500 i.e. хормон и кутија со 5 шишенца со по 5 ml растворувач	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7805/2 23.02.1998 год.
CHRONO-GEST® - за овци надвор од сезоната fluorogeston acetat (hronolon)	интравлагинални сунѓери 30 mg/spong кутија со 25 вагинални сунѓери, апликатор и дезинфициенс	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7810/2 23.02.1998 год.

CHRONO-GEST® PMSG серумски гонадотрофин од ждремни кобили	лиофилизиран продукт со растворувач лио-шишенце со 5000 i.e. хормон и шишенце со 25 ml растворувач	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7809/2 23.02.1998 год.
CINK-VITAMINSKA MAST cink oksid + ribino maslo	Маст туба од 50 g и 100 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-11964/2 11.07.1997 год.
COFFEINUM 50% kofein + natrium benzoat	инјекциски раствор кутија со 5 ампули од 5 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7241/2 02.12.1997 год.
CRESTAR® norgestomet + estradiol valerianat	инплант + инјекциска микстура кутија со 25 импланти и 25 шишенца со 2 ml инјекциска микстура	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7806/2 23.02.1998 год.
DERMO SPRAY N® hloramfenikol + metilrozanol hlorid	раствор за надворешна примена пластични шишенца со рачна пумпичка од 150 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6616/2 20.10.1997 год.
DEXAFORT® deksametazon Na fosfat + deksametazon fenil propionat	инјекциска суспензија шишенца од 50 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7829/2 30.04.1996 год.
DEXAMETHASON deksametazon-21-fosfat	Инјекциски раствор 4 mg/ml шишенца од 20 ml кутија со 10 ампули од 2 ml и 5 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-5308/2 22.07.1998 год.
DIGESTAN® kalcium karbonat + magnezium subkarbonat + natrium hidrogenofosfat dodekahidrat + natrium dihidrogenfosfat dihidrat + kobalt dihlорid heksahidrat+ krmen kvasac	прашок за орална примена кесичка од 200 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7249/2 02.12.1997 год.
DILUENT PE стерилна редестилирана вода	стерилна вода за парентерлна примена ампули од 5ml и 10ml шишенца од 20 ml, 50 ml, 100 ml и 200 ml	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2270/2 30.04.1996 год.
DOLOGIN® sol. 50% metamizol natrium	инјекциски раствор шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (Р)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8393/2 01.02.1996 год.

EGOCIN® 155 oxytetracyclin + sulfamonometoksin	прашок за орална примена кесичка од 25g и 250g кеса од 1000 g вреќа од 25 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7576/2 16.12.1996 год.
EGOCIN® L.A. oxytetracyclin dihidrat	инјекциски раствор 200 mg/ml шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7577/2 16.12.1996 год.
ENBECIN® neomicin + bacitracin	прашок за надворешна примена пластични шишенца за посипување од 50g и 100g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9098/2 23.03.1998 год.
ENROFLOKSACIN 10% enrofloxacin	раствор за орална примена 100 mg/ml шишенце од 100 ml шише од 500 ml и 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-8574/2 30.12.1998 год.
ENROFLOKSACIN -S 10% enrofloxacin	инјекциски раствор 100 mg/ml шишенца од 30 ml, 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-8575/2 30.12.1998 год.
ENROXIL® 10% enrofloxacin	раствор за орална примена 100 mg/ml шишенца од 100 ml шише од 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7585/2 16.12.1996 год.
ENROXIL® 10% enrofloxacin	инјекциски раствор 100 mg/ml шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7584/2 16.12.1996 год.
ENROXIL® 15 mg enrofloxacin	таблети 15 mg/tabл кутија со 30 таблети по 90 mg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-11301/2 30.12.1998 год.
ENROXIL® 150 mg enrofloxacin	таблети 150 mg/tabл кутија со 20 таблети по 0.4 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-11299/2 30.12.1998 год.
ENROXIL® 2.5% enrofloxacin	раствор за перорална примена 25 mg/ml шишенце од 100 ml пластично шише од 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-11302/2 30.12.1998 год.
ENROXIL® 5% enrofloxacin	инјекциски раствор 50 mg/ml шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7583/2 16.12.1996 год.
ENROXIL® 5% enrofloxacin	прашок 50 mg/g кесичка од 100 g кеса од 1000 g вреќа од 25 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-11300/2 30.12.1998 год.

ERY-OL[®] вакцина против црвениот ветар	инактивирана маслена вакцина за свињи пишкенце од 20 ml (10 дози) пишкенце од 50 ml (25 дози) пишкенце од 100 ml (50 дози)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2271/2 30.04.1996 год.
ERY-VAC[™] вакцина против црвениот ветар	инактивирана лизат- вакцина за свињи пишкенце од 20 ml (10 дози) пишкенце од 50 ml (25 дози) пишкенце од 100 ml (50 дози)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8185/2 29.012.1997 год.
EVITASELEN[®] natrium selenit + tokoferol acetat	инјекциска емулзија пишкенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9099/2 23.03.1998 год.
FASCOVERM[®] klozantel	болуси 500 mg/bol кутија со 50 болуси по 3.5 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7582/2 16.12.1996 год.
FASCOVERM[®] klozantel	инјекциски раствор 50 mg/ml пишкенца од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7581/2 16.12.1996 год.
FASCOVERM[®] PLUS klozantel + mebendazol	Суспензија за орална примена пластично шише од 1000 ml i 2500 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-5474/2 10.09.1997 год.
FERRUM LEK ferri-poli-izomaltozat	инјекциски раствор пишкенца од 50 ml и 250 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6623/2 20.10.1997 год.
FERTAGYL[®] gonadotrofen releasing hormon	инјекциски раствор кутија со 10 пишкенца од 5 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7825/2 23.02.1998 год.
FOLLIGON[®] серумски гонадотрофин од ждремни кобили	лиофилизиран продукт кутија со 5 лио- пишкенца со по 5000 i.e. хормон и кутија со 5 пишкенца со по 5 ml растворувач	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7807/2 23.02.1998 год.
GALOFAK[®] - 200 oxytetracyclin + neomicin + sulfadimidin	прашок за орална примена кесичка од 100 g и 200 g кеса од 1 kg и 5 kg вреќа од 40 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9102/2 23.03.1998 год.

CASTROGAL® -10 ipronidazol	инјекциски раствор 100 mg/ml пишеница од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d. Zemun, SR Jugoslaviја ИЦН-ПАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9103/2 23.03.1998 год.
GENTAMICIN gentamicin	инјекциски раствор 80 mg/ml пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	А.ТКА.ЛОИД А.ТКА.ЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-3980/3 22.07.1996 год.
GENTAMICIN gentamicin	инјекциски раствор 80 mg/ml кутија со 10 x 10 ml кутија со 10 x 20 ml кутија со 4 x 50 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ЛЕК, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6622/2 20.10.1997 год.
GENTAMICIN 10 % gentamicin	прашок за перорална примена пластично пишеница од 100 g пластична кантичка од 1000 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ЛЕК, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6614/2 20.10.1997 год.
GENTAMICIN gentamicin + retinol-acetat + deksametazon	таблети за интраутерина примена пластичен сад со 18 таблети од 15 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ЛЕК, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1962/2 08.05.1998 год.
GENTAMICIN pig pump gentamicin	Раствор за перорална примена 4.35 mg/ml пластично пишеница од 115 ml и 135 ml со пумпа дозатор	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ЛЕК, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6619/2 20.10.1997 год.
GEOMYCIN® F oksitetraciklin hlorid	пенливи таблети за интраутерина примена 1000 mg /tabl кутија со 10 таблети од 20g во алуфолија	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7242/2 02.12.1997 год.
GEOMYCIN® L oxytetraciklin hidrohlorid lidokain hlorid	инјекциски раствор 120 mg/ml пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7246/2 02.12.1997 год.
GUMBOKAL® SPF вакцина против Гамборската болест	жива лиофилизирана вирусна вакцина за пилиња лио-пишеница 10 x 1000 дози 10 x 2000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2273/2 30.04.1996 год.
GUMBOKAL® IM SPF вакцина против Гамборската болест	жива лиофилизирана вирусна вакцина за пилиња лио-пишеница 10 x 1000 дози 10 x 2000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2274/2 30.04.1996 год.
GUMPESKAL® IB+EDS вакцина против заразниот бронхитис, синдром на пад на несивоста, Њукаслската и Гамборската болест	четиривалентна инактивирана маслена вирусна вакцина за кокошки пишеница од 500 ml (1000 дози)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8183/2 29.12.1997 год.

CYNOBIOTIC[®] neomicin + oksitetraciklin	пенливи таблети за интраутерина примена пластичен сад со 18 таблети од 15 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6613/2 20.10.1997 год.
INTESTAZIN[®] ftalil sulfacetamid	прашок за орална примена 500 mg g кесичка од 50 g, 100 g и 250 g кутија од 500 g и 1000 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8394/2 01.02.1996 год.
IPIROGAL[®]-15 ipronidazol	прашок за орална примена 150 mg/g кесичка од 100 g, 250 g и 500 g кеса од 1 kg и 5 kg врска од 40 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9100/2 23.03.1998 год.
JUGOCILIN[®] benzylpenicillin + procainbenzylpenicillin	суви инјекции кутија со 50 лио- шишенца од 400.000 i.e. 800.000 i.e. 4.000.000 i.e.	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9093/2 23.03.1998 год.
KALCIGAL[®] kalcium glukonat + kalcium glicerofosfat + magnezium hlorid	инјекциски раствор пишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9096/2 23.03.1998 год.
KLOKSAVET[®] M kloksacilin + prednizolon	суспензија за интрамамарна примена кутија со 12 инјектори од 5 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7247/2 02.12.1997 год.
Lapinizirana Vakcina na Svinska Cuma soj Kina (K) вакцина против свинската чума	жива лиофилизирана вирусна вакцина за свињи суви инјекции лио-пишенца 5 x 10 доза и пишенца со растворувач 5 x 10 ml лио-пишенца 5 x 20 доза и пишенца со растворувач 5 x 20 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2264/2 30.04.1996 год.
LEKASEPTAL[®] rastitelni aromi + kamfor + mentol	маст за надворешна примена пластична кутија од 350 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-5307/2 22.07.1998 год.
LEVACID[®] bitionol sulfoksid	болуси 3g/bol кутии со 10 и 100 болуси по 4.3 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6620/2 20.10.1997 год.

LINKOGENTM linkomycin gentamicin	Раствор за орална примена пластични шишенца од 140 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6612/2 20.10.1997 год.
LINKOGENTM PIG linkomycin gentamicin	Раствор за орална примена пластични шишенца од 140 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-6621/2 20.10.1997 год.
LINKOMICINTM 44N linkomicin hidrohlorid	прашок за орална примена 44 mg/g пластичен сад со 5 кеси од 1 kg врски од 20 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1963/2 08.05.1998 год.
LINKOMICINTM F linkomicin + neomicin + deksametazon-21-fosfat	Суспензија за интрамамарна примена кутија со 20 инјектори од 10 мл	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1963/3 08.05.1998 год.
MARIKALTM SPF вакцина против Марсковата болест кај живината	жива лиофилизирана вирусна вакцина за еднодневни пилиња лио-шишенца 10 x 1000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2265/2 30.04.1996 год.
MASTIJET FORTE[®] tetraciklin + neomicin + bacitracin + prednizolon	суспензија за интрамамарна примена кутија со 4 инјектори од 8 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7828/2 23.02.1998 год.
MIVIL[®] Mg+ P+ Ca+ Fe+ Mn+ Cu+ Co+ Se+ J	таблети кутии со 20 и 50 таблети од 4 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1964/2 08.05.1998 год.
MONIL[®] albendazol	таблети 120 mg/tabл кутија со 50 таблети (алу-фолија 2 x 25)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7239/2 02.12.1997 год.
MONIL[®] albendazol	болуси 1125 mg/bol кутија со 24 болуси (алу-фолија 2 x 12)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7251/2 02.12.1997 год.
MONIL[®] 5% albendazol	суспензија за орална примена 50 mg/ml шишенца од 200 ml шишенца од 500 ml и 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7253/2 02.12.1997 год.
NEOMICIN – 245 neomicin	прашок за орална примена 245 mg/g кесичка од 20 g кутија од 100g и 1kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-3493/2 22.07.1998 год.

NEOMICIN - 70 neomicin	прашок за орална приема 70 mg/g кутија од 1 kg вреќа од 25 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-3495/2 22.07.1998 год.
NEOPEN® Procainbenzylpenicillin neomycin sulfat	инјекциска суспензија 350 mg/ml шишенца од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7826/2 23.02.1998 год.
NISTATIN nistatin	прашок за орална примена 5.000 i.e./mg кутија од 50 g и 100 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-3494/2 22.07.1998 год.
NUTRIL® Se A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ C+ nikotinamid+ pantotenska kiselina+ folna kiselina+ K3+ lizin+ metionin+ triptofan+ Se	прашок за орална примена кесичка од 100 g пластични садови од 1 kg кеса од 25 kg	Лекот може да се издава И без лекарски рецепт (БР)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-5309/2 22.07.1998 год.
NYMFALON® human horionski gonadotrofin + progesteron	Лиофилизиран продукт со растворувач кутија со 5 лио- шишенца со по 3000 i.e. HCG и 125 mg прогестерон и кутија со 5 шишенца со по 5 ml растворувач	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	INTERVET INTERNATIONAL b.v. Boxmeer, Holandija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7808/2 23.02.1998 год.
OXYTETRACYCLIN-V oksitetraciklin hidrohlorid + retinol + holekalciferol + tokoferolacetat + menadion natrium hidrogensulfat + riboflavin + cianokobalamin + nikotinamid + kalcium pantotenat	прашок за орална примена кесичка од 20g и 100g кеса од 1 kg вреќа од 20 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8401/2 01.02.1996 год.
OXYTETRACYKLIN oxytetracyclin hidrohlorid	прашок за орална примена 55 mg/g кесички од 20g и 100g кеси од 1 kg вреќи од 20 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8400/2 01.02.1996 год.
OXYTETRACYKLIN RETARD oxytetracyclin dihidrat	Инјекциски раствор 200 mg/ml шишенца од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-9007/2 23.03.1998 год.
PEDICAN® diazinon + estri na esencialnite masni kiselini	Инсектициден околувратник кутија со еден околувратник	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1965/2 08.05.1998 год.

PENTARD® procainbenzylpenicillin + benzatinbenzylpenicillin	Инјекциска суспензија 300 000 i.e./ml пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7580/2 16.12.1996 год.
PESTIKAL® LA SOTA SPF вакцина против Њукасл болеста	жива лиофилизирана вирусна вакцина за пилиња, кокошки и мисирки лио-пишеница 1 x 25 дози 10 x 200 дози 10 x 1000 дози 10 x 2000 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2268/2 30.04.1996 год.
PESTIKAL®+EDS+IB вакцина против заразниот бронхитис, синдром на пад на несивоста И Њукаслската болест	Тривалентна инактивирана маслена вирусна вакцина за кокошки пишеница од 100 мл (200 дози) 500 мл (1000 дози)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2272/2 30.04.1996 год.
PIRITEL® pirantel tartarat	прашок за орална примена 125 mg/g кутија со 50 кесички од 20 g пластични садови од 100 g и 1 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1966/2 08.05.1998 год.
PRATEL® pirantel + prazikvantel	Таблети кутија со 10 таблети по 420 mg кутија со 100 таблети по 420 mg (алу-фолија 10 x 10)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1967/2 08.05.1998 год.
PREDNIZOLON prednizolon acetat	Инјекциска суспензија 10 mg/ml пишеница од 10 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9097/2 23.03.1998 год.
RABIKAL вакцина против беснило	Инактивирана адсорбирана вирусна вакцина за кучиња, мачки, коњи, говеда, овци и свињи пишеница 10 x 1 доза пишеница 5 x 5 дози пишеница 5 x 10 дози	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8187/2 29.12.1997 год.
RONIDAZOL® 10% ronidazol	прашок за орална примена 100 mg/g пластичен сад од 300 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1968/2 23.03.1998 год.
ROPADIAR® aetheroleum origanum vulgaris + kalcium karbonat	прашок за орална примена кутија од 500 g, 1 kg и 25 kg	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	ROPA® PHARM b.v. Amsterdam, Holandija ХУПЕРИОН д.о.о. увоз- извоз Скопје, Р. Македонија	бр.11-3617/2 11.07.1997 год.

Salmonella Gallinarum Pullorum Antigen за откривање на салмонелоза кај живината	Суспензија на култура пишеница од 10 ml (200 одредувања)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8181/2 29.12.1997 год.
Serum protiv crven veter антиеризинелотричен коњски серум	Хиперимун серум 100 i.e./ml пишенице од 250 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-8186/2 29.12.1997 год.
SKOVITAL[®] A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ C+ nikotinamid+ pantotenska kiselina+ folna kiselina+ K3	Прашок за орална примена кесичка од 10 g, 20 g, 50 g i 100 g кутија од 500 g, 1 kg, 3 kg i 5 kg	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8398/2 01.02.1996 год.
SOLVIMIN[®] A+ D3+ E+ B1+ B2+ B6+ B12+ C+ nikotinamid+ pantotenska kiselina+ folna kiselina+ K3	прашок за орална примена кесичка од 100 g и 500 g кеса од 1000 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7586/2 16.12.1996 год.
SPECTOLIN[®] 100 S Linkomycin Spektinomycin	прашок за орална примена Кутија со 10 пластични пишеница од 150 g пластичен сад од 1kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1970/2 23.03.1998 год.
SPECTOLIN[®] 44 Linkomycin Spektinomycin	прашок за орална примена 44 mg/g пластичен сад од 1kg пластичен сад со 5 врескички од 1 kg врески од 20 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1969/2 08.05.1998 год.
SPECTOLIN[®] Linkomycin spektinomycin	Инјекциски раствор 150 mg/ml кутија со 4 пишеница од 50 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	LEK, tovarna farmacevtskih in kemichnih izdelkov d.d., Ljubljana, R. Slovenija ЛЕК-СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-1961/2 08.05.1998 год.
STREPTOMICYN streptomycin	Инјекциски раствор 200 mg/ml пишеница од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9095/2 23.03.1998 год.
STREPTOMICYN SULFAT streptomycin sulfat	прашок за орална примена 1000 mg/g кесичка од 250 g кеса од 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9092/2 23.03.1998 год.
STREPTOMICYN SULFAT streptomycin sulfat	Суви инјекции кутија со 50 лио- пишеница од 1 g и 5 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9094/2 23.03.1998 год.
SURCALCE[®] kalcium glukonat + kalcium glukolaktobionat monohidrat + kalcium acetat + borna kiselina + magnezium hipofosfat heksashidrat	Инјекциски раствор пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Ges.m.b.h Viena, R. Avstrija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7079/2 23.02.1998 год.

SUSTREPEN[®] Procainbenzylpenicillin dihidroestreptomycin	Инјекциона суспензија пишеница од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7240/2 02.12.1997 год.
TIAVET[®] 20% tiamulin hidrogenfumarat	Инјекциски раствор 200 mg/ml пишеница од 50 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7244/2 02.12.1997 год.
TRIMETOSUL[®] 48% Sulfadiazin + trimetoprim	Инјекциска суспензија 480 mg/ml пишеница од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7252/2 02.12.1997 год.
TRISULFON[®] Sulfamonometoksin + trimetoprim	Инјекциски раствор 240 mg/ml пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7578/2 16.12.1996 год.
TRISULFON[®] Sulfamonometoksin + trimetoprim	прашок за орална примена 60 mg/g кесички 10 x 20 g кесичка од 100 g кеса од 1 kg	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7579/2 16.12.1997 год.
Vakcina na Antraks адсорбатна вакцина за коњи, говеда, овци, кози и свињи	Инјекции 2 x 10 ⁷ спори/ml пишеница од 10 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-2275/2 30.04.1996 год.
VERMIZOL[®] levamisol hlorid	Инјекциски раствор 75 mg/ml пишеница од 50 ml, 100 ml и 500 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d. Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9101/2 23.03.1998 год.
VERPANIL[®] mebendazol	Таблети 100 mg/tabл кутија со 10 таблети по 0.3 g (алу-фолија 1 x 10)	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	KRKA tovarna zdravil p.o. Novo Mesto, R. Slovenija KRKA FARMA d.o.o. Skopje, R. Makedonija	бр.11-7588/2 16.12.1996 год.
VETAMICIN[®] hloramfenikol + metilrozanol hlorid	спреј за надворешна примена пишеница од 84 g, 150 g и 340 g	Лекот може да се издава и без лекарски рецепт (БР)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8395/2 01.02.1996 год.
VETRAMYCIN[®] prokain-benzilpenicilin + dihidroestreptomycin + retinol + kalcium-d- pantotenat	Суспензија за интрамамарна примена кутија со 12 инјектори од 9 g	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Ges.m.b.h Viena, R. Avstrija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7078/2 23.02.1998 год.
VETRAMYCIN[®] -P FORTE procainbenzylpenicillin + dihidroestreptomycin + prednizolon	Инјекциска суспензија пишеница од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Ges.m.b.h Viena, R. Avstrija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7076/2 23.02.1998 год.
VITAMIN A+D3+E retinol + holekalciferol + tokoferol	раствор за орална и парентерална примена пишеница од 100 ml пишеница од 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7250/2 02.12.1997 год.

VITAMIN AD3E	раствор за перорална примена шишенце од 100 ml шишињаод 1000 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9091/2 23.03.1998 год.
VITAMIN AD3E - S	Инјекциски раствор шишенце од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	HEMOFARM Vrsac, SR Jugoslavija ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ Скопје, Р. Македонија	бр.11-4865/2 22.07.1998 год.
VITAMIN B-KOMPLEKS	Инјекциски раствор кутија со 5 ампули од 5 ml шишенце од 50 ml и 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	ICN-JUGOSLAVIJA d.d Zemun, SR Jugoslavija ИЦН-ГАЛЕНИКА д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-9090/2 23.03.1998 год.
VITAMIN C	Инјекциски раствор 100 mg/ml кутија со 5 ампули од 10 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	PLIVA A.D. Zagreb, R. Hrvatska ПЛИВА СКОПЈЕ д.о.о. Скопје, Р. Македонија	бр.11-7248/2 02.12.1997 год.
VITAWERFFT AD3E	Инјекциска суспензија шишенце од 100 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	WERFFT-CHEMIE Ges.m.b.h Viena, R. Avstrija ВИТА- ВЕТ д.о.о. Скопје Р. Македонија	бр.11-7077/2 23.02.1998 год.
ZEDEX-100®	Инјекциски раствор 100 mg/ml шишенца од 50 ml, 100 ml и 250 ml шише од 500 ml	Лекот може да се издава само на лекарски рецепт (P)	АЛКАЛОИД АЛКАЛОИД А.Д. Скопје Р. Македонија	бр.11-8399/2 01.02.1996 год.

Бр. 11-6802/1
25 август 1999 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство
Марјан Ѓорчев, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ број 44/99), се направени грешки поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во член 19 став 2 точка 2 наместо зборот „према“ треба да стои зборот „спрема“.

Во членот 28, во петтиот ред наместо бројот „2“ треба да стои бројот „1“.

Во членот 30 став 1 точка 6 во третиот ред по зборот „колички“ треба да стои записка.

Во членовите 22 став 1, 23 точка 20, 34 ставови 1, 2 и 3, 36 став 1, 37 став 1, 52 став 2, 58 став 1, 63 став 1, поднасловите пред членовите 23 и 24, насловот VIII и поднасловите пред членовите 35 и 37 наместо зборот „одбиток“ односно „одбитокот“ треба да стои зборот „одбивка“, односно „одбивката“.

Во членот 22 став 2 наместо зборовите „бил одобрен одбиток“ односно „го исправи одбитокот“ треба да стојат зборовите: „била одобрена одбивка“, односно „ја исправи одбивката“.

Во член 27 став 1 точка 4 по зборот „реекспорт“ наместо сврзникот „и“ треба да стои точка и записка.

Во член 35 точка 1 по зборот „закон“ наместо

сврзникот „и“ треба да стои точка и записка, а во точка 2 потточка д) по зборот „добра“ наместо точка треба да стои точка и записка.

Во членот 51 став 5 наместо зборовите: „реченица 1“ треба да стојат зборовите: „првата реченица“.

Во членот 54 став 2 точка 2 после зборот „вредност“ наместо точка треба да стои точка и записка.

Број 10-3300/2
9 септември 1999 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија
на Собранието на Република
Македонија

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се врши исправка во став 1 на Решението бр. 09-3218/1 од 23.07.1999 година објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр 47/99 и наместо зборот „Крушево“ треба да стои зборот „Житоше“.

Во останатиот дел решението останува непроменето.

Бр. 09-3218/2
10 септември 1999 година
Скопје

Директор,
дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I-СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителката Елена Чауле од Скопје, против тужениот Мирко Јовановиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

На тужениот за привремен застапник му се определува адвокатот Снежана Видевска од Скопје која ќе го застапува се додека не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, (29891)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Рагми Даути од с. Слупчане против тужената Миранда Даути, моминско Вангели, од Тирана, Р.Албанија, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужената или било кое друго лице да се јави во судот во рок од 30 дена или да ја достави адресата на тужената или да постави полномошник. Доколку во рок од 30 дена не се јави никој, судот го застапува за привремен застапник адв. Звонко Богдан од Куманово кој ќе ја застапува тужената додека таа не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, V.П.бр.1715/99.

(30103)

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужба односно по предлог за повторување на постапка поднесен од тужениот Рустеми Адем од Куманово ул. "Абдула Прешева" бр.8, преку негов полномошник Славе Илиевски, адв. од Куманово, по тужбата на тужителката Демири Рамизе од Куманово, ул. "Нада Димниќ" бр.5, сега со непозната адреса во во Швајцарија. Вредност на спорот 200.000 денари.

Бидејќи противничката Демири Рамизе е со непозната адреса и нема одредено свој полномошник кој ќе ја застапува, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката. На тужителката Демири Рамизе од Куманово и се одредува за привремен застапник Бедет Елези, адв. од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, IV.П.бр.323/94.

(30104)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12594/98, на регистарска влошка бр. 020167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги, „ПЕНДОКАНЕЦ“, Милорад, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „ЈНА“ бр. 104, Куманово.

Основач: Милорад Цветковски од Куманово.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.42, 45.43, 45.45, 51.13, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,

52.26, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.32, 93.05., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Милорад Цветковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12594/98. (28393)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13664/98, на регистарска влошка бр. 020174987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштвото за производство, промет и услуги „МАКОМ“ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Жикица Ј. Шпанац“ бр. 2/3, Куманово.

Основач на друштвото е Тасевски Мирослав од Куманово.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 57.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредување, ре-експорт, меѓународен транспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото го застапува и претставува Тасевска Славица, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13664/98. (28394)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8149/98, на регистарска влошка бр. 020164697-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и градежништво „АНГЕЛА“ Ангелина ДООЕЛ ул. „Георги Сугаре“ бр. 21/2-8, Скопје.

Основач: Ангелина Петрушева од Скопје.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.19, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44/4, 55.30, 55.30/1 55.30/2, 55.51, 63.40, 74.84.

Управител на друштвото е Трајчевска Александра од Скопје.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8149/98. (28396)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8014/99, на регистарска влошка бр. 020168397-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговското друштво за промет и туризам „ЕУРО РЕНТА КАР“ Цемали и друг ДОО експорт-импорт Тетово, ул. „Илинденска“ 64/9.

Содружници: Зибер Бислими од с. Селце – Тетово, со МБ 0110963470126 и л.к. бр. 246410 УВР Тетово и

Џемали Мехазид од с. Селце – Тетово со МБ 0312965470079 и л.к. бр. 291263 УВР Тетово.

Фирма: Друштво за промет и туризам „ЕУРО РЕНТА КАР“ Џемали и друг ДОО експорт-импорт.

Седиште: Тетово, ул. „Илинденска“ 64/9.

Дејност: 15.81, 15.85, 15.89, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.10, 18.22, 19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 25.21, 25.22, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70с, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05.

Управител: За управител на Друштвото се одредува лицето Џемали Мехазид од с. Селце – Тетово со МБ 312965470079.

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8014/99. (27959)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3467/99, на регистарска влошка бр. 02015802?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Автопревозник „ЛОНИ“ Ирфан Абдула Изаири с. Џепчиште.

Основач: Ирфан Абдула Изаири с. Џепчиште општина Џепчиште мб. бр. 2506965470008

Фирма: ТП Автопревозник „ЛОНИ“ Ирфан Абдула Изаири.

Седиште: село Џепчиште општина Џепчиште.

Дејности:

60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај
60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај
60.22 такси превоз
60.30 ценоводен транспорт
63.12 магацини и стоваришта.

Управител: За управител на ТП се одредува лицето Ирфан Абдула Изаири од с. Џепчиште.

Овластувања: Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските на ТП во правниот промет со трети лица во текот на работењето со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3467/99. (27960)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2318/99, на регистарска влошка бр. 02015198?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговското друштво за производство, превоз и услуги „ТА-МИ“ Тодор ДООЕЛ Гевгелија ул. „Горги Стамов“ бр. 15.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05.02, 15.81, 15.86, 17.60, 17.72, 18.23, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.24, 45.11, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.67, 52.72, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12, 74.12, 93.01, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, респект и малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Овластено лице во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Велика Стоилова, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2318/99. (27961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8539/99, на регистарска влошка бр. 02015947?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец поединец ТП Стечаен управник „АЛ РИ“ Варелов Ристо Никола ТП ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20 Гевгелија.

74.12 Сметководствени, книговодствени и работи за проверка на сметките и билансите, консултации во врска со данокот.

74.13 Истражување на пазарот и јавното мислење.

74.14 Деловни и менаџмент консултантски активности.

74.15 Управувачки активности на холдинг компаниите.

Управител Варелов Никола од Гевгелија ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8539/99. (27962)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4875/99, на регистарска влошка бр. 02016231?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање на претпријатие на Друштвото за транспорт, шпедиција, услуги производство и трговија на големо и мало „АЛЕН КОМПАНИ“ ДООЕЛ Звонко увоз-извоз н. Чашка, Велес.

Основач е: Звонко Ангеловски од н. Чашка, Велес.

Управител е: Ангеловски Звонко – управител со неограничена одговорност.

Дејности е: 01.12/1, 01.12/2, 01.11/1, 01.13/2, 01.22, 02.01, 01.23, 01.41/3, 02.02, 14.50, 14.11, 14.12, 14.21, 14.30, 15.11, 15.32, 15.51, 15.81, 15.93, 15.98, 20.10, 26.70, 26.82, 50.10, 50.30, 50.20, 51.12, 51.18, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.42, 51.47, 51.53, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.42, 52.44, 55.11, 55.12, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 63.11, 784.84, 52.41, 37.10.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Надворешен промет со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странски стоки на консигнација, респект, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија, и СР Југославија, меѓународна шпедиција и транспорт, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4875/99. (27963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2720/99, на регистарска влошка бр. 02013486?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец-подинец Лимарска работилница „ПАЗАР-ЛИМ“ Маџаров Благој Петре ТП ул. „Петре Прличков“ бр. 24 Велес.

Дејност: 28.75, 52.74.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник: Мацаров Петре – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2720/99. (27965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3446/99, на регистарска влошка бр. 02014042?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија, производство и промет на големо и мало „МИ-ГОРД“ Наталија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Коперникова“ бр. 15-2/14.

Назив: Друштво за трговија, производство и промет на големо и мало „МИ-ГОРД“ Наталија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. „Коперникова“ бр. 15-2/14 Скопје.

Основач: Огъаноска Наталија од Скопје ул. „Коперникова“ бр. 15-2/14 бр. на л.к. 1139507 и М. Б. 0806962455039.

Дејности во внатрешниот промет: 15.11, 15.32, 15.81, 15.85, 15.89, ж 1.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 29.71, 29.72, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.10/2, 33.30, 40.10/1, 41.00, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 60.21, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84.

Дејности на надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица, посредување на надворешнотрговскиот промет, услуги во надворешнотрговскиот промет, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, услуги на реклама и економска пропаганда, ресекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето:

Огъаноска Наталија – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3446/99. (27971)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4853/99, на регистарска влошка бр. 02015764?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Автотакси „МИКИ КОМЕРЦ“ ТП Крстиќ Стојадин Миодраг ул. „Гемидиска“ бр. 34-а Скопје.

Основач: Крстиќ Миодраг од Скопје ул. „Гемидиска“ бр. 34-а Скопје.

Дејности:

60.22 такси превоз

60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај.

Управител: Крстиќ Миодраг – без ограничување ул. „Гемидиска“ бр. 34-а Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4853/99. (27972)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6333/99, на регистарска влошка бр. 02015815?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Автопревозник „ЧЕБА ТРАНС“ ТП Челеби Сали Шаиновски с. Љубин, Сарај.

Дејности:

60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај

60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен

60.22 – такси превоз

60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Управител Челеби Шаиновски од с. Љубин, Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара за целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6333/99. (27973)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5664/99, на регистарска влошка бр. 02016952?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Автопревозник „АМЕ-ЕФ“ ТП Елвир Авдула Ризвановиќ с. Батинци Студеничани.

Дејност:

60.24 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај

60.23 – превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен

60.22 – такси превоз

60.21 – превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски.

Управител Елвир Ризвановиќ од Скопје, с. Батинци.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5664/99. (27975)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6930/99, на регистарска влошка бр. 02016801?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и услуги „МЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ експорт-импорт, Зоран ДООЕЛ ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4 Скопје.

Друштвото за градежништво, трговија и услуги „МЗ – ИНЖЕНЕРИНГ“ експорт-импорт, Зоран ДООЕЛ ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4 Скопје е основано со Изјава од 15. 6. 1999 год. Содружник е Зоран Миладиновски од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.412, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.450, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.565, 51.665, 51.61, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.324, 51.25, 45.2101, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 38.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 25.11, 25.12, 25.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.894, 65.12/3, 52.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.51, 271.10, 71.21, 71.322, 71.34, 63.21, 15.51, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Зоран Миладиновски, управител без ограничување во внатрешен и надворешен – трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6930/99. (27976)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7222/99, на регистарска влошка бр. 02016809?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговско друштво за трговија, туризам и угостителство „КЛИВ“ Игор ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 103 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.35, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.62, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 70.31, 784.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02.

Работи во надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, туристички и угостителски услуги во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Лиљана Тодоровска управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7222/99. (27977)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6518/99, на регистарска влошка бр. 02016725?-7-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „БОРЈАНА 88“ Олгица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 65/6 Скопје.

Дејности: 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 5.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 93.02.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Олгица Миладиновска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6518/99. (27978)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 534/99, на регистарска влошка бр. 02016732?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО на Друштвото за трговија на големо и мало „КЕНДИ“, Ахмет Искендер, Владо Петров, Васил Ивановски и др. ДОО, експорт-импорт Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје.

Се основа Друштво за трговија на големо и мало „КЕНДИ“ Ахмет Искендер, Владо Петров, Васил Ивановски и др. ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50 во Скопје.

Содружници во друштвото се: Ахмет Искендер од Базел Швајцарија, со патна исправа бр. 621999 издадена од Турскиот генерален конзулат во Цирих-Швајцарија, Владо Петров од Битола, ул. „4-ти Ноември“ бр. 70 со л.к. МБ 1510951410014 издадена од УВР Битола, Васил Ивановски од Скопје, ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 19/45 МБ 0609963450111 издадена од УВР Скопје, кој е именуван и за управител на друштвото, како и Валентина Јованова – Османли од Битола, ул. „Анест Пановски“ бр. 23-1/8 со л.к. МБ 2705963415010 УВР – Битола, основачкиот влог на друштвото изнесува 10.000 германски марки противвредност во денари од 309.900,00 денари од кои Ахмет Искендер учествува со 70 (со 7.000 ДМ), Владе Петров со 10% (со 1.000 ДМ), Васил Ивановски со 10% (1.000 ДМ) и Валентина Јованова – Османли со 10% (1.000 ДМ).

Управител на друштвото е Васил Ивановски кој го претставува и застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со ограничени овластувања, при склучување на договори над 10.000 ДМ потребна е писмена согласност.

Друштвото ќе ги врши следните дејности:

52.12 – друга трговија на мало во продавници со мешовита стока

51.12 – посредници во продажбата на гориво, руди, метали и индустриски хемикалии.

51.36 – трговија на големо со шеќер, чоколади и слатки од шеќар

51.37 – трговија на големо со кафе, наут, чај и зачини

51.43 – трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата и радиотелевизиски уреди

51.42 – трговија на големо со облека и обувки

51.44 – трговија на големо со порцелан и стакларија, сидни тапети и средства за чистење.

51.45 – трговија на големо со парфимериски и козметички препарати

51.47 – трговија на големо со друга сметка за домаќинствата

51.52 – трговија на големо со метали и метални руди

51.53 – трговија на големо со дрва градежен материјал и санитарна опрема

51.54 – трговија на големо со метална стока, цевки уреди и опрема за централно греење.

51.55 – трговија на големо со хемиски производи

51.56 – трговија на големо со репродукционен материјал

51.57 – трговија на големо со отпадоци и остатоци

51.62 – трговија на големо со градежни машини

51.64 – трговија на големо со канцелариски машини и опрема

51.63 – трговија на големо со машини за текстилна индустрија, машини за шиење и плетење.

51.70 – друга трговија на големо

52.48 – друга трговија на мало во специјализирани продавници

52.63 – друга трговија на мало со стоки вон продавници.

52.73 – поправка на часовници и накит

71.32 – изнајмување на машини и опрема за градежништвото

71.34 – изнајмување на други машини и опрема неспомнати на друго место

– надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, ДОО во правниот промет со трети лица настапува со неограничени овластувања, а за обврските одговара целосно со својот имот на ДОО.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 534/99. (27979)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3444/99, на регистарска влошка бр. 02013973?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Таксист „АЛЕКТРАНС“ ТП Александар Ђоге Трпковски ул. „Социјалистичка зора“ 38/4 Скопје.

Трговец поединец ја врши следната дејност: 60.22 – Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговец поединец одговара со целокупниот свој имот.

Оснивач на трговец поединец е лицето Александар Трпковски – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3444/99. (27980)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4843/99, на регистарска влошка бр. 02016620?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП Столар „ФАЈКО“ Али Фаик Јахја ул. „117“ бр. 8 Скопје.

Дејности:

20.30 – производство на градежни подови и столарија

20.51 – производство на други производи од дрво

26.11 – производство на столови и седишта

26.12 – производство на друг канцелариски мебел и мебел за продавници

36.13 – производство на друг кујнски мебел

36.14 – производство на друг мебел

36.15 – производство на душеци (производство на носачи на душеци)

52.44/1 – трговија на мало со мебел

52.74 – поправки, неспомнати на друго место.

Управител е Али Јахја од Скопје, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4843/99. (27981)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5177/99, на регистарска влошка бр. 02017107?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ГАЛ“ Јован Божин Митевски такси превозник ул. „Финска“ бр. 185 Скопје.

Основац: Јован Божин Митевски од Скопје ул. „Финска“ бр. 185.

Назив: ТП „ГАЛ“ Јован Божин Митевски такси превозник.

Седиште: ул. „Финска“ бр. 185 Скопје.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Управител: Јован Митевски без ограничување.

Одговорност: Во правниот промет одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5177/99. (27982)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6790/99, на регистарска влошка бр. 02016843?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги и трговија „ВИКЕНД“ Славче

ДООЕЛ увоз-извоз, ул. бр. „2“ бр. 31 с. Д. Матка, Сарај.

Се врши упис во трговскиот регистар на основање на ДООЕЛ.

Друштвото ќе работи под следната фирма: Друштво за услуги и трговија „ВИКЕНД“ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз со седиште: ул. бр. „2“ бр. 31 с. Д. Матка, Сарај.

Предмет на работење во внатрешен промет: 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.26, 52.12, 52.50, 52.61, 52.2, 52.63, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.245, 51.36, 51.37, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.33, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.61, 51.62, 51.63, 51.634, 51.65, 51.52, 51.57, 74.40, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.57, 74.84, 74.40, 74.13, 63.30, 63.12, 70.20, 74.20/3.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6790/99. (27983)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5137/99, на регистарска влошка бр. 02016979?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги и промет на големо и мало „СТИВ“ Марјан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 39/1-64 Скопје.

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.20/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.63, 50.10, 50.30, 50.30/2, 50.30/1, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 27.21, 27.22, 28.22, 28.62, 28.75 и 29.13.

Надворешната трговија се состои од: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Единствен содружник е Тошевски Марјан од Скопје бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 39/1-64.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврски со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Марјан Тошевски и тој ќе го застапува друштвото во внатрешен и надворешен-трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5137/99. (27984)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5767/99, на регистарска влошка бр. 02016501?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговец-поединец автотакси „АДНАН“ ТП, Аднан Феим Рамадан ул. „Лука Геров“ бр. 3/1-6 Скопје.

Дејност: 60.22 – такси превоз.

Управителот Аднан Рамадан од Скопје, ул. „Лука Геров“ бр. 3/1-6 Скопје во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5767/99. (27985)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6292/99, на регистарска влошка бр. 02016987?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги

„СИГМА“ Гордана и др. ДОО извоз-увоз, бул. „Илинден“ бр. 41 Скопје.

Основачи на друштвото се Илиќ Гордана од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 8/3-19 и Мишева Деса од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 407.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.8, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.30, 19.30, 20.30, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 26.11, 26.12, 26.13, 26.15, 26.21, 26.22, 26.25, 28.73, 28.74, 28.75, 30.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 72.20/3, 72.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународен промет на стоки и патници, туристички работи во странство, меѓународни сообраќајно агенциски работи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гордана Илиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 6292/99. (27994)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 403/99, на регистарска влошка бр. 02013570?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Производното услужно трговско друштво „ТОНИ – КОМЕРЦ“ Стојча ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Алексо Демниевски“ бр. 70 Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 15.12.1998 год., од основачот Стојча Николовски од Скопје.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.3001, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-

прехранбени производи, застапување и посредување, комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациона складирање, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна ипедиција, малограничен промет со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува Стојча Николовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 403/99. (27995)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 4207/99, на регистарска влошка бр. 02017077?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги „АКВАРИУС ТРГОВИЈА“ Аквариус група и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 70/31 Скопје.

Се врши основање на Трговското друштво согласно ЗТД, а основачи се „АКВАРИУС ГРУПА“ друштво со ограничена одговорност за трговија од Загреб, „Штрмаеров трг“ бр. 5/2 Р. Хрватска и Кузман Гроздовски од Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 4-б.

Дејности: 15.81, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.87, 15.88, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 60.24, 65.12/3, 63.18, 63.21, 63.30, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешен промет е Јасминка Радошевиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 4207/99. (27996)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 5851/99, на регистарска влошка бр. 02015858?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ЛЕГЕНД“ Трговија на мало Ивица Томислав Гурчиноски Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 37 локал 4.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Управител е Ивица Гурчиноски од Скопје, со стан на ул. „Пехчевска“ бр. 5-1/31.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 5851/99. (27997)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5768/99, на регистарска влошка бр. 02016920?-

6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец-поединец авто такси „ЕРОЛ“ ТП, Ерол Шериф Сејди ул. „Без Куле“ бр. 76 Скопје.

Дејност: 60.22 – такси превоз

Управителот Ерол Сејди од Скопје, ул. „Без Куле“ бр. 76 Скопје во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5768/99. (27986)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4592/99, на регистарска влошка бр. 02015028?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП Трговец-поединец авто такси „ВЛАДО“ ТП Владо Драгутин Стојановски ул. „Првوماјска“ бр. 5/6 Скопје.

Дејност: 60.22 – такси превоз

Управителот Владо Стојановски од Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 5/6, во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4592/99. (27987)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3156/99, на регистарска влошка бр. 02012620?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП Авто такси „Н“ Никола Теофил Михајловски ТП, ул. „Лука Геров“ бр. 50/3 – 13, Скопје.

Дејности: 60.22 – Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е: Никола Михајловски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3156/99. (27988)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4115/99, на регистарска влошка бр. 02016711?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги „ТЕХНОУНИОН – М“ Миле ДООЕЛ – Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 79/2-18 Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање донесен на ден 22. 02. 1999 год. а единствен содружник е: Миле Горѓиевски од Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 79/2-18.

Дејности: 51.12, 51.13, 51.15, 51.18, 51.19, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 51.21, 51.23, 51.34.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки во консигнациони складови, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Горѓиевски Миле – Управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4115/99. (27989)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6561/99, на регистарска влошка бр. 02016874?-

8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштвото како ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, промет и услуги „ФАН-ТОР“ Слободан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Волче Наумчевски“ бр. 7 опш. Г. Петров.

Основач: Слободан Димитровски од Скопје, ул. Волче Наумчевски 22 Новоселски пат.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.40, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.22, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.26, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.72, 30.01, 33.10, 33.10/2, 33.20, 33.40, 33.50, 34.30, 35.12, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.36, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е: Димитровски Слободан Управител – со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6561/99. (27990)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1930/99, на регистарска влошка бр. 02015443?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство и услуги „МАКОМ“ Марјан ДООЕЛ увоз извоз Скопје ул. „Бојмија“ бр. 2/34 Скопје.

Трговија, производство и услуги: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.33, 52.42, 52.44/4, 52.53, 52.24, 52.25, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.421, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 92.31/1, 92.31/2, 20.10, 187.10, 36.11, 20.40, 15.61, 15.85, 45.31, 50.20, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, 71.40, 73.31, 74.40, 74.84, 74.20/3, 74.82, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, комисиони работи, шпедиција, ускладиштување на стоки, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Матевски Емил – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1930/99. (27998)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 551/99, на регистарска влошка бр. 02010075?-

6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси ТП „ЦАТИ“ Весели Демир Нецати ул. „24“ бр. 1 с. Сингелиќ Г. Баба Скопје.

Со Пријава бр. 01/99 од 11. 01. 1999 г. а основач е Весели Нецати од с. Сингелиќ, Г. Баба, Скопје.

Авто такси ТП „ЦАТИ“ Весели Демир Нецати ул. „24“ бр. 1 с. Сингелиќ Г. Баба Скопје.

Дејности: 60.22 – Такси превоз

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за сторените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Весели Нецати – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 551/99. (27999)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7814/99, на регистарска влошка бр. 02016912?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, туризам и услуги „МИР-МАР“ Маријан и др. ДОО извоз-увоз Скопје ул. „Ленинова“ бр. 35.

Седиште: ул. „Ленинова“ бр. 35.

Содружници: Саздовски Маријан, од Скопје, „Ленинова“ бр. 35 емб 12019722450021 и Саздовска Мирјана, од Скопје емб 2002974455056.

Влог: 82.000,00 денари со 82.000,00 ден. 50%:50%.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 22.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.33, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во над. трг. меѓународен превоз на стока и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет, меѓународна ипедиција.

Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет се именува Саздовска Мирјана, од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7814/99. (28001)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5052/99, на регистарска влошка бр. 02015851?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговец поединец Нури Невзат Макути Авто такси „БРЕЗА КОМЕРЦ“ ТП ул. „Христифор Жефаровиќ“ бр. 3 Скопје.

Основач Нури Макути – со стан на ул. „Христифор Жефаровиќ“ бр. 3 Скопје, со матичен број 1905957450004 и регистарски број на лична карта 1044462 издадена од МВР Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет, одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Нури Макути – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5052/99. (28011)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2167/99, на регистарска влошка бр. 02012455?-

6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец ТП „БИСЕР“ – такси Тихомир Јован Спасовски ул. „Хашка“ бр. 17-6 Скопје.

Основач и управител без ограничување: Тихомир Спасовски од Скопје, ул. „Хашка“ бр. 17-6 и со л.к. 863315 и МБ 0604947450061 издадена од ГУВР Скопје.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Трговец поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2167/99. (28012)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 582/99, на регистарска влошка бр. 02016032?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие на Друштво за производство, трговија и услуги „ВАЛ ПРОМ“ Венцо увоз-извоз Куманово ул. „Драган Стопаревиќ“ бр. 9.

Дејности на друштвото со ограничена одговорност се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.40, 25.22, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.24, 63.30, 70.31, 71.10, 74.81, 74.82, 74.84, 93.02. Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото при своето работење во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото, за своите обврски сторени во промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Со друштвото управува управител Златановска Валентина со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 582/99. (27036)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5246/99, на регистарска влошка бр. 02016263?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ВИВА“ Коце ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Ужичка“ бр. 30.

Дејности на друштвото со ограничена одговорност се: 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 17.40/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 24.30, 24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.40, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84.

Во надворешниот-трговски промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува со неограничени овластувања. Друштвото во прав-

ниот промет со трети лица настапува со целосна одговорност.

Со друштвото ќе управува управител Јовановски Коце со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5246/ (27038)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13039/98, на регистарска влошка бр. 02016672?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и маркетинг „ЈУ-НИОР“ Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Васко Каранџевски“ бр. 128.

Основач Николовски Митко од Куманово ул. „Народна Революција“ бр. 1/3.

Николовски Митко, управител со неограничено овластување.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.12, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.37, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.1002, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 31.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.30, 26.40, 26.651, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20 45.11, 45.12, 45.32, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.24, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.65, 61.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 62.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 74.21, 74.12, 74.14, 74.84, 92.61, 92.62. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, извоз-увоз и рескспорт на стоки застапување на странски фирми, комисиона продажба на стоки, продажба на стоки од консигнациони складишта, работи на привремен увоз и извоз на стоки услуги на складирање стоки, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13039/98. (28039)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2398/99, на регистарска влошка бр. 02014568?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварањето на претпријатието со ЗТД Друштво за трговија на големо и мало „ВИКИ-КОМЕРЦ“ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз Велес ул. „Благој Ѓорев“ бр. 104.

Основач Јовановски Јованче од Велес ул. „Славе Евтовски“ бр. 14.

Дејности: 37.10, 37.20, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.20, 74.40, 74.84, 74.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција,

посредување и застапување во промет со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јовановски Јованче – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2398/99. (28022)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9607/98, на регистарска влошка го запиша во трговскиот регистар префрлање од судскиот во трг. рег. и усогласување со НКД – промена на фирмата на Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи Димко Митрев а.д. увоз извоз Велес ул. Димко Најдов бр. 94.

Дејности: 19.10, 18.30, 85.3/4, 17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.24, 17.54/1, 17.54/2, 17.51, 012820, 18.10, 52.41, 52.42, 52.43, 35.50, 52.44, 52.45, 52.48, 52.44, 52.46, 52.47, 51.41, 51.24, 51.43, 51.54, 55.55, 51.56, 51.70, 51.57, 63.12, 74.84, 63.40, 60.24, 51.38, 51.41, 51.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, превоз на стоки во друмскиот сообраќај во земјата и странство, меѓународен транспорт на стоки во патниот сообраќај Трајков Панче директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9607/98. (28023)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2892/99, на регистарска влошка бр. 02016611?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „МИН-ЕКС“ Петре ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. „Цар Самоил 2“ Кавадарци.

Основач: Трајков Петре од Кавадарци.

Управител: Трајков Петре без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 18.23, 18.24, 22.23, 45.11, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2892/99. (28024)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 609/99, на регистарска влошка бр. 4-02001591-000-03 го запиша во трговскиот регистар на овој суд проширување на дејност на Акционерско друштво за изведуваче на рударски и градежни работи „РУДКОП“ – Кавадарци, Топилница Фенимак с. Вазарци.

Дејноста се проширува со следните дејности: 60.24, 60.23, 74.84, 45.21, 45.33.

Дејноста во надворешно-трговскиот промет се проширува со следните дејности: – надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен премин со соседните земји: СРЈ, Грција, Албанија, Бугарија, посредување во надворешно трговски промет и рескспорт со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, инвестициони работи во

странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во РМ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 609/99. (28025)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3523/99, на регистарска влошка бр. 02014861?–4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерското друштво за трговија на големо и мало „КУЛТУРА“ увоз-извоз Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 51-а.

Досегашното Акционерско друштво за трговија на големо и мало „КУЛТУРА“ ЦО увоз-извоз Кавадарци ул. „7-ми Септември“ бр. 51-а, основано со Решение Срег. бр. 1845/89 од 22.12.1989 година и трансформирано согласно ЗТПОК со Решение Срег. бр. 1194/98 од 28.05.1998 година, во Рег. влошка бр. 1-682-0-0-0, своето работење го усогласи со Законот за трговските друштва, така што со правен континуитет во правниот промет ќе настапува како:

Акционерско друштво за трговија на големо и мало „КУЛТУРА“ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 51.

Друштвото изврши усогласување и на дејностите согласно Законот и Одлуката за настанатата класификација на дејностите, така што ќе ги врши следните дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 72.60, 74.40, 92.32.

Во надворешно-трговскиот промет Акционерското друштво ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во прометот одговара со целокупниот свој имот.

Овластени застапници на друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет се Јовановски Зоран и Лазаров Владко извршни членови на Одборот на директори, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3523/99. (28026)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2917/99, на регистарска влошка бр. 02016460?–8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за градежништво, сообраќај, промет и услуги „ВЕНЕРА КО-МЕРЦ“ Веап ДООЕЛ Дебар, ул. „Давид Устеленца“ бр. 37.

Друштвото е усогласено со Изјава од 17.2.1999 година. Единствен содружник на друштвото е Ценобафто Веап од Дебар, ул. „Давид Устеленца“ бр. 37.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,

52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.84.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, изведување градежни работи во странство, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Ценобафто Веап, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2917/99. (28027)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9157/98, на регистарска влошка бр. 02013998?–8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за обработка на дрво, промет и услуги „ГЕШТЕЊА“ Зини ДООЕЛ Дебар, ул. „Али Зенговски“ бр. 4.

Друштвото е усогласено со Изјава од 7.11.1998 година. Единствен содружник на друштвото е Зини Тале од Дебар, ул. „Али Зенговски“ бр. 4.

Дејности: 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.41, 27.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.25, 63.20, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 73.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 74.84.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител Зини Тале без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9157/98. (28028)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 933/99, на регистарска влошка бр. 02016335?–8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и услуги „БОСТОН 67“ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово нас. Карпош ул. „144“ бр. 17.

Дејности: 01.13/2, 02.02, 15.11, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.86, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 19.30,

20.30, 25.21, 26.25, 28.21, 29.71, 29.72, 31.10, 33.10/2, 33.30, 36.63, 45.25, 45.32, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/2, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, 74.70, 74.84, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредништво, застапништво, реекспорт, констигационна продажба, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија, слободни царински продавници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени кон трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување Стојан Гелевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 933/99. (28041)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12157/98, на регистарска влошка бр. 020164217-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво во мешовита сопственост за производство, промет и услуги „КРИ КРИ“ Гордана и други ДОО Куманово, Индустриска зона 2 н. Доброшане, „Вера Которка“ бб Куманово.

Содружници на трговското друштво се: Спирос Тсинавос од Грција ул. „М. Александру“ 50 Серрес, пасош бр. В 14-6370, Панагиотис Тсинавос од Грција ул. „30 Хил. Серон – Драмас“ пасош бр. 3 193448, Гордана Зарковска, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр. 5/26 Куманово, л.к. бр. 205140 и МБ 2812949425012 и Драган Ранчиќ, ул. „Кирил и Методиј“ 1 а Куманово, со л.к. бр. 179379 и МБ 1711950420011.

Дејноста на друштвото е: 15.51, 15.52, 15.82, 15.84, 50.10, 50.50, 51.15, 51.16, 51.33, 51.36, 51.39, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.45, 52.48, 52.73, 52.74, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.21, 74.13, 74.14, 74.84.

Дејноста што трговското друштво ќе ги врши во надворешно трговскиот промет се следните: меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и малограничен промет со соседните држави: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува и претставува Управителот на истото Гордана Зарковска од Куманово и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12157/98. (28042)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9362/98, на регистарска влошка бр. 020157827-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за изработка и оправка на намештај, граѓевински елементи од дрво, електротехнички производи и други услуги со внатрешна и надворешна трговија „БО-КИ-ДЕКОР“ Јовица ДООЕЛ, ул. „III МУБ“ бр. 150 Куманово.

Основач на друштвото е: Јовица Бојковски од Куманово, со л.к. бр. 420008 и МБ. 2302955420008 издадени од УВР Куманово, државјанин на Р. Македонија.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.30, 15.89, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21,

21.23, 21.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.52, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.72, 35.12, 35.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 36.40, 36.50, 36.62, 37.20, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 63.30, 63.40.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција на стоки, привремен увоз-извоз на стока за широка потрошувачка и нивно сервисирање и одржување, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, работи на посредување, работи на закуп и лизинг.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства – целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бојковски Јовица – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9362/98. (28043)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3899/99, на регистарска влошка бр. 020166027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „БОБИ-КОМ“ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт – Брвеница.

Основач е Бобан Милевски од Тетово.

Управител е Бобан Милевски без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.23, 45.11, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3899/99. (28044)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6373/99, на регистарска влошка бр. 020164847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ДОТО“ Славко ДООЕЛ увоз-извоз ул. „К.Р. Дрнц“ бр. 50 – Тетово.

Основач е Славко Јовановски од Тетово.

Управител е Славко Јовановски без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23,

18.24, 22.23, 22.24, 22.25, 45.11, 45.22, 45.34, 45.44, 74.12, 74.13, 74.14.

Друштвото истаува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6373/99. (28045)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2316/99, на регистарска влошка бр. 02015463?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за трговија на големо и мало „ВАВИЛОН-ПРОМ“ Фадил и Тасим ДОО увоз-извоз с. Скудриње – Ростуше.

Основачи се Шабани Фадил и Шабани Тасим од с. Скудриње Ростуше.

Дејности: 17.40/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 36.11, 36.12, 36.14, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.20, 74.40, 74.84, 63.40, 52.12, 52.63, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Муртезани Ифета, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2316/99. (28046)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4078/99, на регистарска влошка бр. 02015611?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, промет и услуги „МАКРОТУРС“ Батиша ДООЕЛ ул. „Борис Кидрич“ 1 – Тетово.

Содружник е Батиша Рецели од с. Пирок Тетовско. Управител е Рецели Јакуп без ограничувања во застапувањето и во надворешно-трговскиот промет.

Основна главнина е 11.000 ДЕМ или 340.780.00 денари проценета од овластен проценител.

Дејности: 01.30, 05.02, 02.01, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.86, 15.89, 15.98, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60, 18.22, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 36.13, 36.14, 50.30, 50.30/2, 51.15, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмски сообраќај, други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт, шпедиција, складирање, агенциски и слични услуги, застапување и посредување во промет на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара со сиот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4078/99. (28047)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1708/99, на регистарска влошка бр. 02016194?-

8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието Друштво за производство, трговија и услуги „ЗЕКО“ Шабан дооел експорт-импорт Тетово ул. „154“ бр.13.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 25.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.63, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 50.23, 60.24, 63.12, 63.30, 53.30, 52.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 70.23, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.15, 26.64, 45.11, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Адил Шабан од Тетово ул. „154“ бр. 13 како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1708/99. (28048)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6251/99, на регистарска влошка бр. 02017077?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, усогласување со Зак. за ЈП на Јавното претпријатие за уредување и употреба на градежно земјиште „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ – Тетово. доо. ул. „120“ бб.

Дејности: 45.11, 45.21/2, 45.23, 45.25.

Јавно претпријатие за уредување и употреба на градежно земјиште „Геоинженеринг“ доо Тетово. Седиштето на претпријатието ќе биде на ул. „120“ бб. Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6251/99. (28049)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4622/99, на регистарска влошка бр. 02016307?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Јавното трговско друштво за трговија и услуги „АВТОТРАНС“ Мишевски Сретко и др. Тетово улица 153 број 51.

Дејности: 15.81, 15.86, 15.98, 20.30, 21.12, 21.21, 25.21, 25.24, 28.52, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 62.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84 други деловни активности неспоменати на друго место, изработка на фото и други копии, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување на прометот на странските услуги, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки и патници. Во прав-

ниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Мишевски Сретко-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4622/99. (28050)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9971/98, на регистарска влошка бр. 020160047-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало „ЈЕЗЕРЦЕ – КОМЕРЦ“ Јумни дооел експорт-импорт с. Доброште, Теарце.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 52.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 15.84, 15.82/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.81/2, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.98/2, 15.98/1, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 60.21, 50.23, 50.24, 63.40, 65.12/3, 63.30, 60.22, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Џеми Јумни – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9971/98. (28051)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6205/99, на регистарска влошка бр. 020166627-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштво за производство, трговија и услуги „ТЕХНО-КОМПАНИ“ Фoaт ДООЕЛ експорт-импорт с. Пирок-Боговиње.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.512, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 42.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 50.22, 50.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.21, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 18.22, 29.71, 52.72/2, 72.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнација, угостителски услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Јакупи Фoaт од с. Пирок – Боговиње како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6205/99. (28052)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9743/98, на регистарска влошка бр. 020118887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, производство, транспорт и туризам „ТОП КОМ“ Ислам ДООЕЛ увоз-извоз Гости-вар, с. Топлица.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.81, 15.98/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 26.61, 26.62, 28.11, 28.12, 36.11, 36.14, 50.10, 50.20, 50.3001, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.42/1, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 50.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ислам Демири, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9743/98. (28053)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11387/98, на регистарска влошка бр. 020152267-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Таксист „РАМЧЕ-ТРАНС“ ТП Рамадан Изеир Изеирски од Гости-вар ул. „Богџе Веланоски“ бр. 191.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Изеирски Рамадан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11387/98. (28054)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12371/98, на регистарска влошка бр. 020095817-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговија на мало колонијал „ТУПАРЕ“ ТП Бекири Селман Емине с. Врапчиште.

Основач на трговецот поединец е Бекири Емине од с. Врапчиште.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и своја сметка а за обврските одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Бекири Емине, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12371/98. (28055)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 020164287-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и

услуги „АЈНЕРА“ Селим ДООЕЛ увоз-извоз с. Цепчиште – Цепчиште.

Дејности: 01.41, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.86, 17.11, 17.21, 17.40, 17.51, 18.10, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 21.40, 24.51, 25.21, 25.24, 26.22, 26.53, 26.64, 36.11, 36.12, 45.21, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 60.22, 60.24, 60.30, 63.12, 63.21, 63.40, 70.10, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

За обврските во промет одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и управител без ограничување е Селим Селмани.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1601/99. (28056)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11439/98, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија на големо и мало „ГУРА“ Рецеп ДООЕЛ експорт-импорт с. Цепчиште – Цепчиште.

Дејности: 01.41, 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.86, 17.11, 17.21, 17.40, 17.51, 18.10, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 21.24, 24.51, 25.21, 25.24, 26.22, 26.53, 26.64, 36.11, 36.12, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.58, 52.62, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.12, 70.10, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка.

Во обврските во прометот одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и управител без ограничување е Рецеп Билали.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11439/98. (28057)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2265/99, на регистарска влошка бр. 020155077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „ЛИСЕЦ“ Трајан ДООЕЛ експорт-импорт ул. „4 Јули“ бр. 2/2-1 – Скопје.

Дејности: 26.26, 26.81, 26.82/2, 36.63, 34.30, 35.41, 29.71, 31.62, 31.20, 31.50, 31.40, 31.61, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 23.30, 24.15, 24.16, 24.17, 25.21, 24.51, 24.52, 24.30, 25.22, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.66, 26.52, 26.53, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.21, 18.23, 17.72, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/2, 17.54/2, 17.53, 24.42, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 33.40, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.70, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10,

50.50, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 51.57, 55.12, 55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 26.12, 26.21, 26.40, 50.20, 50.40/4, 52.74, 52.73, 72.50, 33.20, 33.50, 52.72/1, 52.72/2, 32.10, 31.10, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 35.12, 20.10/1, 25.23, 25.24, 36.22, 36.30, 36.40, 36.21, 93.04, 74.81, 92.33, 92.34, 93.05, 71.40, 45.11, 45.23, 01.41/2, 70.11, 65.12/3, 65.21, 67.11, 67.12, 67.13, 92.71, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 70.20, 63.40, 74.20/1, 74.20/2, 73.10/1, 73.10/2, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.82, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи во областа на промет со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Ѓериќ Маријана управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2265/99. (28058)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 89/99, на регистарска влошка бр. 020152347-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија „КОДИНГ“ Димитар ДООЕЛ ул. „Партизански одреди“ Порта Влае блок 4, Скопје.

Фирма: Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија „КОДИНГ“ Димитар ДООЕЛ ул. „Партизански одреди“ Порта Влае блок 4 Скопје.

Основач: Костадинов Димитар ул. „Козле“ 9 бр. 10 од Скопје.

Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.76, 33.30, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.2102, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 52.44/1e44/2, 52.4403, 52.4404, 52.46, 52.48, 52.49, 52.63, 60.24, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 90.00., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет, реекспорт, консигнација, продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, меѓународен транспорт и шпедиција, туристички работи, со странство, привремен увоз извоз на стоки, комисиони работи.

Управител Урумов Слободан, управител со ограничување.

Управителот може самостојно да превзема обврски во има на друштвото во висина до 1.000.000,00 денари.

За износи повисоки од ова ограничување, управителот, мора да има изрична писмена согласност од основачот на Друштвото. Управителот може да носи самостојно одлуки што се однесуваат на тековното работење на Друштвото и распоредување на работниците и извршување на конкретни работни задачи. За сите други одлуки потребна му е изрична согласност од основачот неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 89/99.
(28060)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3626/99, на регистарска влошка бр. 020155497-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за транспорт, трговија и услуги „АЛКО ТРАНС“ Рагим, ДОО, експорт-импорт ул. „Томе Арсовски“ бр. 46 Скопје.

Основачи: Рагми Сулејмановски од Скопје и Претпријатие „ВЕСАМ ТРЕЈД“ ДОО експорт-импорт с. Арачиново, Скопје застапувано од основачот и директор Сутки Сулејмани.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 51.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.4201, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 51.46, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 60.21, 60.22, 63.11, 63.12, 63.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 55.11, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 65.1203, 74.40, 01.11/2, 01.12/3, 01.13/1, 01.13/2, 74.14, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.20, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Сутки Сулејмани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3626/99.
(28061)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 8629/98, на регистарска влошка бр. 020139947-3-01-000, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет на стоки и услуги „ФА-МИ“ Фадил и други ДОО експорт-импорт ул. „152“ Бис бр. 9 Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.4404, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.30/2, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.38, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 51.52, 51.42, 51.42/2, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 63.30, 63.40, 70.20, 74.13, 74.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 72.30, 72.40, 72.60., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Фадил Амети, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 8629/98.
(28063)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12001/98, на регистарска влошка бр. 020148017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштвото за производство, промет, увоз-извоз „ХЕМОДЕРМ“ Марјан и Ненад ДОО Скопје, ул. „Скупи За“ бр. 46.

Усогласување согласно ЗТД од страна на содружниците Марјан Златановски и Ненад Златановски од Скопје.

Седиштето на друштвото е во Скопје, ул. „Скупи За“ бр. 46.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.82 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 24.30, 2.41, 24.51, 24.52, 24.62, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.623, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.143, 36.125, 36.52, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.2232, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 5.47, 51.48, 51.49, 51.50, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 93.05, 74.84.

НТР: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, комисиони работи, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна инспекција, друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Ненад Златановски – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12001/98.
(28064)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12568/98, на регистарска влошка бр. 020150847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштвото за производство трговија и услуги „ЕУРО КОМ“ Марин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Илинденска“ бр. 77/8.

Се врши усогласување на Друштвото согласно ЗТД.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.26, 50.10, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.26, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 60.24, 63.30, 63.40, 55.40, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 531.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 74.40, 74.84, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40.

Дејности на Друштвото во надворешен промет: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица Друштвото одговара со ситот свој имот. Лице овластено за застапување на Друштвото со внатрешен и надворешен промет е Гргас Марин – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12568/98.
(28065)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11768/98, на регистарска влошка бр. 02015831?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „БУБА КОМЕРЦ 95“ Милош ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Алексо Демниевски 21“ бр. 18 Скопје.

Друштвото е основано по законот за претпријатија со рег. вл. бр. 1-652492-0-0-0, а усогласено е со ЗТД со Изјава од 14. 12. 1998 година.

Единствен содружник на друштвото е Милош Дабески од Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 15.98/2, 28.52, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Соња Дабеска – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11768/98. (28067)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1330/99, на регистарска влошка бр. 0201657?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за проектирање, производство, трговија и услуги „ХЕЦМАК“ Јасминка ДООЕЛ Скопје ул. „Московска“ бр. 471 Скопје.

Основач е Јасминка Стојановска ул. „Крсто Раковски“ бр. 6а Скопје.

Основачки влог: 170.100,00 ден или 5.490 ДМ.

Дејности: 01.21, 01.41, 15.32, 15.81, 28.73, 28.74, 45.21/1, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 70.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува Јасминка Стојановска од Скопје со стан на ул. „Крсто Раковски“ бр. 6а Скопје.

Управителот ќе го застапува друштвото и во надворешното трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1330/99. (28077)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13102/98, на регистарска влошка бр. 02016237?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за посредување за односи

со јавноста и реклама „МЕДИУМ-М“ Јулијана и партнери ДОО Скопје ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“ бр. 50 трети кат Скопје.

Основачи се Јулијана Пишпецка од Скопје, Георги Ајановски од Скопје, Милан Банов од Скопје, Јулијана Кочовска Кртолица од Скопје и Александар Шољаковски од Скопје.

Основачки влог: 182.500,00 ден или 5.889ДМ.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.47, 52.48, 70.20, 74.40, 74.81, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Управител е Јулијана Пишпецка од Скопје која ќе го застапува друштвото и во надворешното работење.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13102/98. (28078)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2368/99, на регистарска влошка бр. 02016649?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало „ЦОЛЕ 95“ Горѓи и Живко увоз-извоз ДОО Скопје ул. „Петар Манџуков“ бр. 209а.

Содружници се Станковски Горѓи и Станковски Живко.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.82, 74.84.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во прометот одговара со целокупниот свој имот, лице овластено за застапување, управител Станковски Горѓи без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2368/99. (28079)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4774/99, на регистарска влошка бр. 02016522?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, промет и услуги на големо и мало „ХЕМОМАК“ Урош и др. увоз-извоз доо ул. „Никола Вапцаров“ 2/4 – Скопје.

Содружници се Јовановиќ Урош и Јовановиќ Горан од Велес.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 15.91, 15.93, 24.20, 24.30, 24.66, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 63.11, 63.12, 71.31, 71.13, 74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.82, 74.84, 93.05, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги,

реекспорт, продажба на стока на консигнација, застапување на странски фирми, вршење на стопански дејности во странство, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, услуги на надворешен трговски промет, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки малограничен промет во СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Јовановиќ Горан управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4774/99. (28085)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5202/98, на регистарска влошка бр. 02007736?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Трговско друштво на големо и мало „СОМИВАЛ“ Марјанчо ДООЕЛ експорт импорт ул. „Трајко Китанчев“ бр. 33-а – Скопје.

Дејности: 17.40, 17.54/2, 18.22, 17.54, 17.54/1, 18.23, 17.40/1, 18.24, 60.21, 60.24, 63.21, 60.22, 52.11, 52.21, 52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 50.40/1, 51.57, 55.30, 55.40, 63.30, 63.40, 93.02, 65.12/2, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Единствен содружник и управител е Ангеловски Марјанчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5202/98. (28086)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11430/98, на регистарска влошка бр. 02016028?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за трговија, производство, градежништво, сообраќај и услуги „СТИМА“ Владимир Стефановски ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Вера Јоџиќ“ бр. 8/38 – Скопје.

Дејности: 63.11, 63.12, 28.63, 28.75, 28.11, 28.12, 28.21, 24.16, 24.17, 63.30, 25.21, 25.22, 19.30, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.50, 36.14, 24.65, 36.63, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 21.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 17.71, 18.21, 18.22, 18.24, 17.40/1, 19.20, 18.10, 18.30, 25.11, 25.12, 25.13, 35.12, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.13, 15.11, 15.20, 15.41, 15.88, 15.12, 15.51, 74.82, 15.52, 15.86, 15.98/2, 15.98/1, 33.10/2, 36.61, 36.62, 33.40, 01.11/1, 63.40, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.41/3, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 71.32, 71.33, 71.34, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 50.20, 50.40/4, 52.74, 93.02, 93.04, 74.81, 92.33, 92.34, 93.05, 71.40, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, продажба на стоки од консигнациони складишта, реек-

спорт, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, превоз на патници во меѓународниот сообраќај и превоз на стоки и во меѓународниот сообраќај.

Содружник е Стефановски Владимир од Скопје.

Стефановски Владимир управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11430/98. (28087)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3640/99, на регистарска влошка бр. 02015658?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на Друштвото за трговија, угостителство, туризам и услуги „ЕЛ-ПИ-СВИС“ Луиза Саракинова ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 109/3-9 Скопје.

Назив: Друштво за трговија, угостителство, туризам и услуги „ЕЛ-ПИ-СВИС“ Луиза Саракинова ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: Бул. „Партизански одреди“ бр. 109/3-9 Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.563, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.11, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 55.21, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 74.12, 74.13, 74.40, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32.

Во надворешното работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица; консигнациона продажба, реекспорт, меѓународна шпедиција и малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Содружник: Луиза Саракинова од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 109/3-9, со мат. бр. 3707955455041 и лк. бр. 1221161.

Управител: Луиза Саракинова – без ограничување и во внатрешен и во надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3640/99. (28089)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11405/98, на регистарска влошка бр. 02012299?–8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на претпријатието во приватна сопственост за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало „ЦЕМС КОМЕРЦ“ експорт-импорт Ц.О. с. Долно Коњаре Петровец.

Содружник: Пекиќ Хивзија од с. Долно Коњаре Петровец со мб. 3007960450014 и рег. бр. 1020521 ГУВР – Скопје со Изјава до 15. 12. 1998 година.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 63.12, 63.40, 70.20, 70.31, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следниве дејности:

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител лицето Пепиќ Хивзија, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11405/98. (28090)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12325/98, на регистарска влошка бр. 02016463?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието за трговија на големо и мало и увоз-извоз „ЗОЛА-ПРОМЕТ“ ДОО ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 1 Скопје.

Содружник: Дилевски Зоран бул. „Јане Сандански“ бр. 112/3-12 Скопје со Мб. 011196,450155 и рег. бр. 4238645 ГУВР – Скопје со Изјава од 15. 12. 1998 година.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.856, 15.86, 19.20, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.37, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.243, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител лицето Дилевски Зоран, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12325/98. (28091)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8266/98, на регистарска влошка бр. 02015965?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија на големо и мало „ЦА-

КИ“ Дејан и Николчо доо увоз-извоз ул. „Скоевска“ бр. 3/2-7 – Скопје.

Основачи се Дејан Ристов од Скопје, ул. „Скоевска“ бр. 3/2-7 и Николчо Ристов од Скопје, ул. „Тошо Караџа“ 9/3-7.

Дејности: 02.01, 02.02, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/2, 74.20/5, 74.81, 92.33, 92.34, 92.72, 92.62, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски фирми, компензациони работи, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, увоз и извоз на стоки во малограничниот промет со соседните земји: Бугарија, Албанија и Грција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Николчо Ристов управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8266/98. (28092)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1071/99, на регистарска влошка бр. 02010692?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за проектирање, инженеринг, внатрешна и надворешна трговија „СТУДИО ТТ“ Трајко ДООЕЛ ул. „Пранка“ бр. 66-6 – Скопје.

Друштвото се усогласува со изјава од 28.12.1998 година.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.38, 51.37, 51.39, 51.41, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.64, 51.52, 51.57, 51.42/1, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Трајковски Трајко се именува за управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1071/99. (28093)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5629/99, на регистарска влошка бр. 02016666?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за финансиски услуги и посредување „ИРАЛ“ Стамен ДООЕЛ увоз-извоз Бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 26 ламела 2 локал 3 мезанин – Скопје.

Основач е Стамен Стојаноски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а во правниот промет со трети лица одговара во висина на вложените средства.

За управител се именува Стамен Стојаноски од Скопје.

Дејности: 22.23, 22.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.35, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.64, 51.70, 52.12, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 60.31, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 73.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи со странство, отстапување на инвестициони работина странско лице во Македонија, малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5629/99. (28094)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 9624/98, на регистарска влошка бр. 020159127-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало МИТЕВ- КОМПАНИ Александар ДООЕЛ експорт-импорт ул. Дане Крапчев бр. 8 Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 51.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 25.22, 19.30, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 25.21, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 01.41/3, 26.12, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 37.54, 27.53, 27.54, 28.74, 28.73, 28.781, 28.51, 52.72/1, 20.30, 20.40, 47.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 18.30, 52.71, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.85, 21.21, 21.23, 21.24, 22.22, 22.23, 36.22, 36.50, 36.30, 26.40, 36.61, 36.62, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 65.12/3, 74.40, 74.13, 74.12, 70.31, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот прометот друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Митев Александар управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 9624/98. (28095)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2478/99, на регистарска влошка бр. 020152987-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на Друштво за транспорт услуги производство трговија на мало и големо БЕЦ Љуба ДООЕЛ увоз извоз бул. Јане Сандански бр. 59 Скопје.

Основач: Љуба Џурновска од скопје.

Дејности: 01.13/2, 17.14, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 25.21, 27.43, 27.45, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.40, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, лизинг, реекспорт, консигнација меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни држави, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, агенциски услуги во транспортот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Управител е Љуба Џурновска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2478/99. (28096)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 11993/98, на регистарска влошка бр. 020164967-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД Друштво за трговија и услуги МАК-МАКС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 4-2/22 Скопје.

Основач: Трпчевски Благоја од Скопје.

Основачки влог на друштвото ќе изнесува 311.100,00 денари односно 10.200,00 ДМ.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.51, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.321, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.33, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/12, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.320/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 73.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони

работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Управител Трпчевски Благоја од Скопје управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 11993/98. (28097)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12782/98, на регистарска влошка бр. 02016007-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за инженеринг, производство, промет и услуги „ЕЛСА-Д“ Стојче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Железничка“ бр. 37-б, Скопје.

Дејности: 15.81, 15.89, 29.23, 29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.10, 45.22, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.32, 45.34, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/1, 74.12, 72.30, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05.

Посредување и застапување на странски и домашни правни лица, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција со посредништво во областа на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Јаневски Стојче, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12782/98. (28098)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 867/99, на регистарска влошка бр. 020170157-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие на Друштвото за туристичко посредување, угостителство, трговија и транспорт „КАЈ-ЗЕР ТРЕЈД“ Изет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Македонско косовска бригада“ бр. 5/4.

Основач е Изет Хајрадиновиќ од Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.20, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, 93.04, 93.33, 92.34.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Италија.

Лице овластено за застапување е Изет Хајрадиновиќ, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 867/99. (28099)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 410/99, на регистарска влошка бр. 020140607-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за угостителство, трговија и консалтинг „БИМ“ 90 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. „29 Ноември“ бр. 63.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 50.50, 51.11, 51.12, 51.16, 51.17, 51.32, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.47, 51.51, 51.52, 51.56, 51.57, 50.30/1, 63.40, 74.84, 60.21, 60.24, 63.21, 72.10, 72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Зоран Божинов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 410/99. (28100)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9340/98, на регистарска влошка бр. 020097717-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД на Трговското друштво за трговија угостителство и услуги „ДОВАНИ“ Ленче ДООЕЛ увоз-извоз Тетово ул. „180“ бр. 5/1.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.436, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Дамјаноска Ленче – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9340/98. (28101)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12680/98, на регистарска влошка бр. 020148007-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство и трговија на големо и мало „ДИКЕ“ Икмет и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 24-а Скопје.

Содружници: Икмет Мандак од Скопје, ул. „Јоаким Крчовски“ бр. 24-а со лк. бр. 1381208 и ЕМБГ 1602949450000 ГУВР Скопје, Мирјана Петкоска од Скопје, ул. „Вуковарска“ бр. 15/1-14 со лк. бр. 808870 и ЕМБГ 3005951455078 ГУВР Скопје.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 51.21, 51.22, 51.23, 51.234, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.432, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32,

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 53.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-сигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. Икмет Мандак, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12680/98. (28102)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12654/98, на регистарска влошка бр. 020143597-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштвото за трговија и услуги, „ИГО-МА“ Игор и др. ДОО увоз-извоз, ул. „Томе Арсовски“ бр. 9 Скопје.

Содружници: Игор Цуклевски од Скопје, ул. „Мите Богосовски“ бр. 7-а со лк. бр. 1467633 ЕМБГ 1512964450150 ГУВР Скопје и Виолета Атанасовска од Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 54.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.543, 5.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.432, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-сигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. Игор Цуклевски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12654/98. (28103)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12647/98, на регистарска влошка бр. 020132717-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на претпријатије на Друштвото за трговија и услуги „ИНТЕР МАГ“ Дејан Хацитрајков ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/1-53 Скопје.

Содружник: Дејан Хацитрајков од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/1-53 со лк. бр. 1302865 ЕМБГ 0312970450043 ГУВР Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.563, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,

52.48, 52.650, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 653.30, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20, 784.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 21.23, 21.25, 24.16, 24.20, 24.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, кон-сигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СРЈ, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Дејан Хацитрајков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12647/98. (28104)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10967/98, на регистарска влошка бр. 020120797-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги, „СПЕНСЕР“ Лидија ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149/1 Скопје.

Дејности: 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.31, 15.41, 15.51, 15.86, 15.91, 15.98/1, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.51, 18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.15, 22.22, 24.51, 24.52, 25.22, 36.50, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 435.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 560.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.243, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.327, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.65, 51.65, 51.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.11, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.430, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стока, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител Лидија Трендафилова – со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10967/98. (28105)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10974/98, на регистарска влошка бр. 020141367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги „ГАЛ ИМПЕКС“ Монс ДООЕЛ експорт импорт ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 149/1 Скопје.

Дејности: 01.11/1 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 15.12, 15.13, 15.31, 15.41, 15.51, 15.86, 15.91, 15.98/1, 16.00/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.51, 18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.15, 22.22, 24.51, 24.52, 25.22, 36.50, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 50.10, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.556, 51.57, 51.65, 51.66, 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.11, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување, реекспорт.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Моне Трендафилов - Управител со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10974/98. (28106)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2991/99, на регистарска влошка бр. 020164017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за производство и трговија на големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ“ Ѓоко и други ДОО експорт-импорт Кеј „13 Ноември“ бр. 2-6/22.

Се врши усогласување со Законот за трговските друштва на:

Стар назив: Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ“ ДОО експорт-импорт Скопје

Нов назив: Друштво за производство и трговија на големо и мало „ЈУГОЕКСПОРТ СТИЛ“ Ѓоко и други ДОО експорт-импорт Скопје.

Основачи на друштвото се Ѓоко Атанасов од Скопје, Блага Атанасова од Скопје и Томе Атанасов од Скопје.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 29.71, 29.72, 31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 51.13, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.34, 51.35, 51.41, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица и посредување во надворешно трговското работење, малограничен промет, консигнациона продажба, реекспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

За Управител на друштвото е именуван Атанасов Ѓоко - од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2991/99. (28107)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13668/98, на регистарска влошка бр. 020160637-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „РИЧ“ Христо и други ДОО увоз-извоз Скопје ул. „Хо-Ши-Мин“ бр. 83-6.

Усогласување со ЗТД, се врши усогласување на шифрите на дејност со Националната класификација на дејностите, и промена на правниот облик од ПО на ДОО.

Се врши зголемување на главницата на Друштвото и усогласување на називот на Друштвото со одредбите од ЗТД, па називот ќе гласи:

Друштво за производство, трговија и услуги „РИЧ“ Христо и други ДОО увоз-извоз Скопје Скратен назив на друштвото гласи: „РИЧ“ Христо и други ДОО Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Крстевски Христо, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13668/98. (28108)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13644/98, на регистарска влошка бр. 020160627-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото за производство и трговија на големо и мало „КОМПАКТ М“ Само ДООЕЛ Експорт-импорт Скопје, ул. „Востаничка“ бр. 73.

Дејности: 24.16, 24.17, 24.30, 24.51, 24.66, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 28.75, 29.13, 29.72, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 54.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.22, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.58, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/2, 55.30/3, 55.51, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, консигнациони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Велкова Елиза бета, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13644/98. (28109)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12036/98, на регистарска влошка бр. 020163697-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на угостителското услужно трговско друштво „РУКИ КОМПАНИ“ Мефил ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Разловечко востание“ бр. 8/16, Скопје.

Основач е Рукија Јашар.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 72.50, 764.13, 7414, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.824, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, комисиона продажба, консигнациона продажба, консигнациони склади, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот соо-

бракај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните држави, изведување инвестициони работи во странство, туристички работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Јашар Мефаил, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 12036/98. (28110)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2763/99, на регистарска влошка бр. 02016670?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на трговското друштво за даночен и сметководствен консалтинг „ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР ПРИМЕКО“ Бранко, Славче и Златко ДОО Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 14-4/17.

Основачи се Костовски Бранко, Николовски Славче и Митревски Златко од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 52.22, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 63.12, 63.40, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 73.10, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешно трговскиот промет.

Лице овластено за застапување е Костовски Бранко, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 2763/99. (28111)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12774/98, на регистарска влошка бр. 02014268?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за трговија и услуги „МУЛТИКОМ“ Томовска Ружица ДООЕЛ увоз-извоз Бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 25/5-4 Скопје.

Основач е Томовска Ружица од Скопје.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Томовска Ружица од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12774/98. (28115)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6973/98, на регистарска влошка бр. 02013986?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за трговија и услуги „БИБОНИ“ Билјана ДООЕЛ ул. „Народен фронт“ бр. 5/1-74 – Скопје.

За управител се именува лицето Биновска Билјана од Скопје, која има целосна одговорност.

Дејности: 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.50, 51.19, 51.45, 51.39, 51.47, 51.56, 52.33, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 53.12, 63.30, 63.40, 70.11, 74.20, 70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 74.14, 74.40, 74.60, 74.83, 74.84, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6973/98. (28116)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10473/98, на регистарска влошка бр. 02016279?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ТЕХНОАС-ДМ“ Драги ДООЕЛ увоз-извоз ул. „173“ бр. 5 – Скопје.

Постојното Претпријатие за производство, промет и услуги „ТЕХНОАС-ДМ“ увоз-извоз доо Скопје, регистрирано со решение Срег. бр. 3126/95 во рег. влошка бр. 1-59645-0-0-0, во правниот промет ќе настапува како: Друштво за производство, трговија и услуги „ТЕХНОАС-ДМ“.

Основач на друштвото е Драги Ѓуроски од Скопје.

Дејности: 25.23, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 27.31, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.55, 29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт и малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Драги Ѓуроски, кој што го застапува друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот промет со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10473/98. (28117)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1864/99, на регистарска влошка бр. 02016115?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на Претпријатието за програмирање, проекти-

рање и инженеринг „ПРО-ДИЗАЈН“ ДОО ул. „11 Октомври“ бр. 21/2-12, Скопје.

Претпријатието за програмирање, проектирање и инженеринг „ПРО-ДИЗАЈН“ ДОО ул. „11 Октомври“ бр. 21/2-12 Скопје го менува својот назив во Друштво за проектирање, инженеринг и изведба „ПРОДИЗАЈН“ Панда Зографска и др. ДОО Скопје, се усогласува со Законот за Трговските Друштва со Договор за Друштво.

Содружници се: Панда Зографска и Горан Банцо од Скопје.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.12e21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 72.30, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки во консигнациони складови, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на реклама и економска пропаганда, реекспорт, инвестициони работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лица овластени за застапување Панда Зографска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1864/99. (28397)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 3317/99, на регистарска влошка бр. 0200164577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало „МОБИЕН“ Бујар ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бр. 31.

Претпријатието е претворено во трговско друштво согласно Закон за трговски друштва и изјава за основање на ДООЕЛ од 03.03.1999 год.

Содружник на друштвото е Бујар Зекири од Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 29.13, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапувањето и посредничкото, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица наступува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бујар Зекири, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 3317/99. (28390)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9515/98, на регистарска влошка бр. 020154377-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за трговски друштва на Трговското друштво за промет и услуги „ТРАДЕКСКО“ – Илинка, извоз-увоз, ДООЕЛ, Скопје бул. „Октомвриска револуција“ бр. 8/1-1.

Се усогласува со Законот за трговски друштва како друштво со ограничена одговорност од едно лице под назив: Трговско друштво за промет и услуги „ТРАДЕКСКО“ – Илинка, извоз-увоз, ДООЕЛ Скопје бул. „Октомвриска револуција“ бр. 8/1-1 содружник е: Саревска Илинка.

Дејности: 18.10, 18.30, 19.10, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.436, 52.47, 52.48, 60.23, 60.24, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/6, 92.11, 63.30, 63.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки, консигнација, туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото наступува во свое име и за своја сметка. За обврските одговара со својот свој имот. Управител и лице овластено за застапување на друштвото е Радески Слободан – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9515/98. (28409)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 860/99 од 01.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 416 се запишува здружението на граѓани Здружение на приватни превозници на Град Скопје, со седиште во Скопје на ул. "12-та Ударна бригада" Работнички дом, број 2, 10-ти кат.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ленин Јовановски, а лице кое ќе го претставува здружението е неговиот претседател Ласта Даутовски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на водење грижа за подобрување на работните и животните услови на приватните превозници, развивање активности на планот на сообраќајот, етика кај сите учесници во сообраќајот, за дисциплинираност, солидарност, хуманост, подигање на нивото на сообраќајната култура кај приватните превозници, развивање активности насочени за поголема безбедност на патниот сообраќај, како и соработка со другите организации и органи.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 01.02.1999 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30119)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 475/99 од 27.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Полициски атлетски клуб "7-ми Мај", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 31.01.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 395, се запишува здружението на граѓани Полициски атлетски клуб "7-ми Мај", со седиште во Скопје, ул. "Димче Мирчев" бб, кое го застапува неговиот претседател Ѓорѓи Вучков од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30120)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 482/99 од 23.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Карате клуб "Шогун" - Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 06.10.1993 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 390, се запишува здружението на граѓани Карате клуб "Шогун" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Јајце" бр. 25, кое го застапува неговиот претседател Даут Билибани од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30122)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 847/99 од 27.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 391, се запишува здружението на граѓани Друштво за ритмичко спортска гимнастика "Ритмика", со скратено име ДРСГ "Ритмика" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Борка Талески" бр. 3.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Борче Василевски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на ритмичко спортска гимнастика, создавање на позитивни навики за користење на слободното време преку форми на ритмичко - спортски рекреативни активности, одржување и подобрување на здравјето, како и постигнување на врвни спортски резултати во овој спорт.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.07.1999 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30123)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 857/99 од 29.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 398, се запишува здружението на граѓани Клуб за атлетска гимнастика "Карло" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Софиска" бр. 24.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Карло Вуковиќ од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на спроведување на рекреативна и натпреварувачка атлетска гимнастика - боди билдинг, аеробик и други телесни движења, обезбедување на стручен кадар под чиј надзор ќе се спроведуваат вежбите и тренинзите, учество во организиран систем на натпревари, воведување регистар на членството што ќе го ажурира секоја година и зачленување во спортски сојузи и други асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.07.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30124)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Ф.бр. 686/99 од 23.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 411, се запишува Фондација за обука на социјални партнери во автотранспортот, со скратено име ФОСПАТ, со седиште во Скопје, Градски суд, блок 13.

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е нејзиниот претседател Г-дин Владимир Павловски.

II. Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на обука на социјални партнери во автотранспортот со цел остварување на поуспешен патнички и товарен сообраќај на територијата на Република Македонија.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.08.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30125)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 843/99 од 25.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 407, се запишува здружението на граѓани Македонско лабораториско здружение со седиште во Скопје, ул. "Никола Параунов", ДТЦ, локал 4/7.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Драги Костовски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување на поголема и поефикасна здравствена заштита на работните луѓе и граѓани, перманентно стручно усовршување и високо образование на своите кадри, како и вреднување на доброволната работа и активност на Македонското лабораториско здружение.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.08.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30126)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 848/99 од 19.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, под Рег.бр. 410, се запишува здружението на граѓани "ИКОН", со седиште во Скопје, ул. "Танчо Хаџипанзов" бр. 1.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е Климе Коробар.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на афирмација на македонската култура и творештво во меѓународни рамки, развој на културата и културниот туризам во Република Македонија, учество и организирање на стручни или друг вид на соби-

ри, изложби, уметнички работилници, предавања, советувања, симпозиуми, конференции и стручно научни трибини, концерти, социјализирање на инвалидизирани лица преку културни програми, вклучување на малцинствата во системот на државата преку културни програми.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.08.1999 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30127)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 824/99 од 19.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 374, се запишува здружението на граѓани Дијабетолошка асоцијација на Македонија, со скратено име Д.А.М., со седиште во Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.

Лица кои се овластено да го застапуваат здружението се Кирил Бабаков - претседател на здружението и Милан Башески - потпретседател на здружението.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подобрување на здравствената состојба на граѓаните со дијабетис, обезбедување диетална храна на дијабетичарите со отворање на посебни гостилници за дијабетичари, соработка со клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот, Националниот комитет за дијабетис на Република Македонија, Министерството и фондот за здравство на РМ кои учествуваат на производството, снабдувањето и дистрибуција на потребните лекови неопходни за третман на шеќерната болест како и давање насоки за работа и координирање на активности за здруженијата на лица со шеќерна болест во Р.Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.07.1999 година.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30128)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 63/99 од 27.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 44, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Норвешки совет за бегалци, со седиште во Осло - Норвешка.

Седиштето на подружницата на странската организација Норвешки совет за бегалци е во Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 29.

Лице овластено да ја застапува подружницата на странската организација Норвешки совет за бегалци од Норвешка во Република Македонија е Г-ѓа Ингер Лонеланд - државјанин на Норвешка.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација Норвешки совет за бегалци во Република Македонија ќе се однесува на хуманитарна помош на хуманитарно здружените и раселените лица по пат на организирање на школи за деца, на ранг на основно образование на хуманитарни згрижени лица во Македонија која ќе биде водена од самите хуманитарни згрижени лица со соодветна поддршка од Норвешкиот совет за бегалци како и проширување на дејноста во насока на помош во социјалниот развој на Република Македонија.

Подружницата на странската организација Норвешки совет за бегалци стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.06.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30129)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 14/989 од 21.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 42, се запишува подружница во Република Македонија на странската меѓународна невладинна организација Институт за трајни заедници со седиште во Вермонт - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Институт за трајни заедници е во Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 58/1.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Институт за трајни заедници од САД во Република Македонија е Г-дин Тери Армстронг - државјанин на САД.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација Институт за трајни заедници во Република Македонија ќе се однесува на обезбедување неопходна потребна помош на унапредувањето на демократијата, заштита на животната средина, зајакнување на социјалната сигурност и тоа преку обука, техничка асистенција и помош со другите невладини организации кои имаат влијание на промената на политиката во животната средина и намалување на техничката теззија со поттикнување на учество во проектите на припадници на разни етнички групи.

Подружницата на странската организација Институт за трајни заедници стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.07.1999 година и ќе трае до завршување на потребата од нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30130)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 16/98 од 29.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 55, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Светски совет на кредитни унии-Инц-ВОККУ, со седиште во Медисон - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Светски совет на кредитни унии-Инц-ВОККУ е во Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 18.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од САД во Република Македонија е Г-дин Грегори Пирс - државјанин на Кралството Велика Британија.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.07.1999 год. и ќе трае до завршување на потребата од нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30131)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 30/99 од 21.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 53, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Меѓународна кризна група, со седиште во Брисел - Белгија.

Седиштето на подружницата на странската организација Меѓународна кризна група е во Скопје, ул. "Козара" бр. 64/1-14.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Меѓународна кризна група

од Белгија во Република Македонија е Г-дин Степан Кааусе - германски државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација Меѓународна кризна група во Република Македонија ќе се однесува на заштита на конфликтите и човечките кризи во светот преку вршење анализи на политичките, економските, социјалните, културните војни, етнички и еколошки фактор, овозможувајќи да се идентификуваат потеклата на кризните ситуации и причините за нивното постоење.

Подружницата на странската организација Меѓународна кризна група стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.07.1999 година и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30132)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 80/98 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 57, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Светска визионерска интернационална организација со седиште во Монровија - Калифорнија - САД.

Седиштето на подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација од САД во Република Македонија е Г-ѓа Френсис Шелон Ли - државјанин на САД.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација од САД во Република Македонија е Г-ѓа Френсис Шелон Ли - државјанин на САД.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација во Република Македонија се однесува на давање добротворна, хуманитарна и техничка помош, обука и демонстративни проекти во областа на потребите на децата, помош на луѓето кои останале без работа, како и наоѓање можности и капацитети за развој на мали деловни активности во Република Македонија.

Подружницата на странската организација Светска визионерска интернационална организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.08.1999 год. и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 809/99 од 01.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 345, се запишува здружението на граѓани Институт "Данте Алигери", со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1/II-5.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Борис Бишински од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на афирмација на италијанскиот јазик и култура во Република Македонија, одржување културно-уметнички манифестации и сценски изведби со цел презентирање на италијанскиот јазик и култура како и организирање симпозиуми, јавни трибини на теми од областа на италијанската култура во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 01.07.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 80/99 од 03.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 63, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Добротворна асоцијација за меѓународни услуги со седиште во Милано - Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација е во Скопје, ул. "Боро Петрушевски" бр. 24.

Лица овластени застапување на подружницата на странската организација од Италија во Република Македонија се Франчи Маурезиу - главен раководител, Силвестри Гиампаоло, Доминикони Лука, Галли Пјетро и Репоси Алберто - италијански државјани.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација ќе се однесува на формирање волонтери со адекватна подготовка како хуманитарна така и професионална за соработка со социјален и економски растеж на граѓаните и на популацијата во републиката.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.09.1999 година и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30135)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 78/99 од 03.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 62 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Ц.И.С.С. Меѓународна соработка Југ-Југ, со седиште во Палермо-Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација е во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 71/4.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Ц.И.С.С. Меѓународна соработка Југ-Југ од Италија во Република Македонија е Циореино Алберто - италијански државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на помош во унапредување на образовниот систем, земјоделството, управување со ресурси, екологија и општествените услуги кои проекти ќе бидат договорени и спроведување во соработка со локалните субјекти и со локалните одговорни лица и заинтересирани заедници и со Владата на Република Македонија.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.09.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30136)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 77/99 од 02.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 61 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација ДИСВИ (Разоружување и развој), со седиште во Асти - Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација е во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 71/4.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од Италија во Република Македонија е Антонио Лимарди - италијански државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на помош во унапредување на образовниот систем, зајакнување на материјалната основа на основни и средни училишта, помош во унапредување на материјалната основа на здравствениот систем, опремување на санитарни служби.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.09.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30137)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 76/99 од 02.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 60 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација А.П.С. Организација за учество во развојот, со седиште во Торино - Италија.

Седиштето на подружницата на странската организација е во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 71/4.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од Италија во Република Македонија е Антонио Лимарди - италијански државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на помош во унапредување на образовниот систем, зајакнување на материјалната основа во опремување на основни и средни училишта и опремување на амбуланти, јакнење на малите занаетчиски и земјоделски претпријатија преку обучување на нивните претприемачи во градовите во Република Македонија.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 02.09.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30138)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.П.бр. 1/99 од 20.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во судскиот регистар на политичките партии, под Рег.бр. 90, се запишува политичката партија Работничко земјоделска партија на Република Македонија, со скратено име РЗП, со седиште во Скопје, ул. "Неготинска" бр. 32, која ја застапува нејзиниот претседател Борис Стојчевски.

II. Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.08.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30139)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 61/99 од 26.VIII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 58 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација "ЗАСОЛНИШТЕ СЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ", со седиште во САД.

Седиштето на подружницата на странската организација во Скопје, СТЦ Паломо Бјанка, I-кат, локал 12.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација во Република Македонија е Џоел Сетл и Брајан Томас - државјани на САД.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на пружање хуманитарна помош во области загрозени со воени дејствија, елементарни несреќи, заразни болести, обезбедување социјална сигурност на граѓаните, реализација на санациони програми и изградба на објекти за згрижување на бегалци и унесреќени од елементарни непогоди, активности во логистичка поддршка, како и соработка со други друштва и асоцијации со исти и слични програмски цели и задачи.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.08.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30140)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 70/99 од 01.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 59 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Фондација "Жени за жени", со седиште во Шведска.

Седиштето на подружницата на странската организација во Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 20, VII/17.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од Шведска во Република Македонија е Керстин Гребек - шведски државјанин.

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на подобрување на здравјето на жените, како и потпомагање на жените ранливи помеѓу населението бегалци, со обезбедување служби за гинеколошка грижа, а која мобилна клиника ќе обезбедува лекување, гинеколошки разговори, основни материјали и педијатриски услуги, пружање психо-социјална помош како и градење демократија со оспособување на жените да земат учество во општеството по пат на ширење на информации (медиуми).

Подружницата на странската организација може да започне со работа од 01.09.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30141)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 857/99 од 29.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 406, се запишува здружението на граѓани Здружение за унапредување на оспособувањето, интеграцијата во секојдневниот живот на лицата со поголеми психофизички пречки во развојот "ВЕДРИНА" - Македонија со седиште во Скопје, ул. "Загребска - 7" бр. 11.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Трпческа Галина од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на вклучување на лица со умерени, тешки, потешки и најтешки пречки во психо-физичкиот развој, кој најчесто се пропратени и со други хендикепи од рана возраст во секојдневниот живот во просечната популација, за навикнување едни на други за да можат

заедничко пружање преку кое се остварува основната цел на нивно ангажирање и вклучување во секојдневниот живот, давање поддршка и помага во опфаќање на лицата со ментална субнормалност на оспособување на работна-производна активност и натамошно ангажирање во процесот на производството, окупационо и продуктивно, а во зависност од нивната ментална субнормалност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.07.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 66/99 од 13.VII.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 49 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација за помош на стари лица, со седиште во Лондон - Велика Британија.

Седиштето на подружницата на странската организација во Скопје, ул. "Скопска" бр. 9-а/2.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од Велика Британија во Република Македонија е Маилис Еерола - Еванс - фински државјанин

II. Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на дистрибуција на помошни материјали за задоволување на потребите од семејствата кои ги придружуваат старите луѓе, хигиенска опрема за целокупните семејства, креветска опрема за ранливите стари лица, здравствена поддршка на старите лица како и соработка со останатите организации за пружање поддршка и помош на старите лица.

Подружницата на странската организација во Република Македонија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.07.1999 година и ќе трае до завршување на потребата на нејзино делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30143)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 864/99 од 06.IX.1999 година, го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 418 се запишува здружението на граѓанин Клуб на студенти по германистика и германски мериџан 212 Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 23-А-5/2.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е Марија Мицевска од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на проширување на знаењата од областа на германистиката, организирање на предавања од разни области од универзитетски професори и гости од Германија, организирање разни културни активности, литературни средби и приредби како и соработка со слични здруженија преку учество на културни и научни манифестации за афирмирање на клубот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.09.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30144)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение З.Г.бр. 105.99 од 02.VII.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на жените на Драчево - Скопје.

Седиштето на здружението на жените на Драчево - Скопје е во Скопје, ул. "Драчевска" бр. 96, а подрачјето на дејствување на здружението во Република Македонија е за остварување на правата на жената утврдени со уставот на Република Македонија и нејзина соодветна застапеност во сите сфери на општественото делување и одлучување, создавање услови и организиран настап на нивна интензивна општествена активност, да се залага за целосно почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет, целосна равноправност на половите и ослободување од традиционалните балкански насилства, да обезбеди посебна заштита на жената, отстранување на сите облици на насилство на жената, секаков вид на злоупотреба и искористување, создавање услови за поголемо работно ангажирање на жената во стопанството и другите дејности, афирмирање на култура на живеење, да се залага за организирано дејствување и унапредување на заштитата на семејството, здравствената и социјалната заштита на жената, покренување иницијативи за доброволно делување на жените и преземање на активности за организирање на мировни и еколошки движења како и здружување во сојузи на жените и зачленување во меѓународни организации.

Со денот на запишувањето во Регистарот здружението на жените на Драчево - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29922)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег.Згф.бр. 120/99 од 03.IX.1999 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 120 за 1999 година, се запишува основање на Здружение на граѓани со име Фудбалски клуб "Гарван" од с.Десово.

Како основни цели и задачи на Фудбалскиот клуб се придонес во развојот на спортот и физичката култура, придонес и унапредување во фудбалот, соработка со органите и телата на ОФС и ФСМ, обезбедување на нормални услови за одигрување на првенствени фудбалски средби, постојан контакт со останатите фудбалски клубови, организирање на првенствени и пријателски натпревари и турнири и други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во с.Десово.

Лице овластено за претставување и застапување на клубот е Мулик Садмин - претседател на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп. (30327)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.бр. 77/99 од 3.09.1999 год. Здружението на граѓани под име Скијачки клуб "Охрид" - Охрид. Здружението на граѓани има за цел: афирмација на скијачкиот спорт во Охрид, во согласност со програмските активности на скијачкиот сојуз на Македонија, обука на помлади категории, стручно оспособување и воспитување на сите членови за вклучување во квалитетен спорт.

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. "Партизанска" бр. 4 во Охрид.

Овластено лице за застапување на здружението е Наум Јованоски.

Од Основниот суд во Охрид. (30328)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение З.Г. 234/99 од 06.IX.1999 година, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации на Фудбалски клуб "Булачани" с.Булачани - Скопје.

Дејноста на клубот е да дејствува во своето членство на подигање и развивање на спортското воспитување по пат на разни спортски активности, да се развива спортскиот дух кај членството, да обезбедува развивање и омасовување на фудбалскиот спорт на територијата на населеното место с.Булачани и пошироко, да организира и спроведува спортски натпревари.

Со денот на запишувањето во Регистарот Фудбалски клуб "Булачани" с.Булачани - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30329)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 121 за 1999 година се врши упис на основање на здружението на граѓани со име Организација на припадниците на исламската вероисповест "Џематски одбор" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на организацијата се да ја следи и согледува проблематиката поврзана со исламските верски дејности и верски обреди, да се грижи за одржување на џамиите, месџитите, текината, мектебите и исламските центри, да се здружува во сојузи и меѓународни организации, да врши помагање на припадниците на исламската вероисповест, да организира мировни и еколошки движења и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Раде Ивановски" бб.

Лице овластено за застапување и претставување на организацијата е Џеват Дервишоски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (30557)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 122 за 1999 година се врши упис на основање на здружението на граѓани со име Фудбалски клуб "Слога" од с.Лажани.

Како основни цели и задачи на клубот се придонес во развојот на спортот и физичката култура, усовршување и унапредување на фудбалот, доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра, соработка со органите и телата на ОФС и ФСМ, учество во фудбалското првенство, обезбедување услови за одигрување на фудбалските средби, организирање на пријателски натпревари и турнири и други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во с.Лажани.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Каришиќ Билал - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (30558)

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 34/99 од 15.07.1999 година го запиша следното:

Се запишува основање на Здружение на граѓани Организација на жените на Општина Кичево, од Кичево.

Здружението се основа со цел за создавање на поволни услови за остварување организиран пристап за постојна активност на жените, следење, проучување и иницирање на прашања сврзани со подобрувањето и унапредувањето на општествено економската и социјалната положба на жената, обезбедување на соодвет-

на застапеност на жената во сите сфери на јавниот живот, во општината и државата, почитување на личност и достоинството на жената, нејзиниот интегритет и целосна рамноправност на половите, создавање услови за стручно, оспособување и работно ангажирање на жената во стопанството и другите дејности и друго.

Седиштето на здружението е во Кичево.

Здружението ќе дејствува на територија на Општина Кичево.

Здружението ќе го застапува и претставува претседателот Славица Китаноска.

Од Основниот суд во Кичево. (30560)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 1/99, Здружение на граѓани со име Здружение на естрадни уметници - "ЗЕУС" - Струмица, кое е основано заради иницирање и помагање во развојот на музичко-естрадната дејност.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, РМ и пошироко, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ленинова" бр. 1.

Од Основниот суд во Струмица. (30576)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 2/99, Здружение на граѓани со име Хуманитарно здружение на граѓани "ХУМАНОСТ" - Струмица, кое е основано заради развивање солидарност од областа на здравството и други хуманитарни иницијативи.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Крушевска Република" бр. 117, Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30578)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 3/99, Здружение на граѓани со име Хуманитарно здружение "ХУМАНИТА" - Струмица, кое е основано заради остварување на принципот на хуманоста во здравството.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Димитар Влахов" бр. 35.

Од Основниот суд во Струмица. (30579)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 4/99, Здружение на граѓани со име КИК-БОКС-КЛУБ "РИНГ" - Струмица, кое е основано заради развој на кик боксот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Вардарска" бр. 60.

Од Основниот суд во Струмица. (30581)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 5/99, Здружение на граѓани со име Здружение на телесно инвалидизирани лица за општините Струмица, Муртино, Василево, Куклиш и Ново Село, пружање помош на заболениите инвалидизирани лица.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа Завод с.Банско.

Од Основниот суд во Струмица. (30582)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 6/99, Здружение на граѓани со име Карате клуб "Струмица" - Струмица, кое е основано заради развој на карате спортот.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (30583)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 7/99, Здружение на граѓани со име Планинарски-алпинистички-спелеолошки ориентационен клуб "ЕДЕЛВАЈС-Струмица, кое е основано заради развивање на планинарско-алпинистички-спелеолошки и др. активности.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, РМ и странство, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Браќа Миладиновци" бр. 18.

Од Основниот суд во Струмица. (30584)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 8/99, Здружение на граѓани со име Спортско друштво за одгледување и натпреварување на расни гулаби "ГУЛАБ", кое е основано заради развивање во одгледувањето и натпреварувањето на расните гулаби.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ.

Од Основниот суд во Струмица. (30585)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 9/99, Здружение на граѓани со име Сојуз на инженери и техничари - Струмица, кое е основано заради ширење на техничката култура.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините Струмица, Куклич, Василево, Муртино, Босилово и Ново Село, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29.

Од Основниот суд во Струмица. (30586)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 10/99, Здружение на граѓани со име Сојуз на здруженијата за техничка култура НАРОДНА ТЕХНИКА - Струмица, кое е основано заради развивање на техничката култура, иноваторството и др.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29.

Од Основниот суд во Струмица. (30587)

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 11/99, Здружение на граѓани со име Друштво на наставници по ОТП - Струмица, кое е основано заради развивање на техничката култура од областа на ОТП и др.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Братство Единство" бр. 29.

Од Основниот суд во Струмица. (30588)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 813/99 од 16.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ВА-ГЕН" експорт-импорт, д.о.о. од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 24/2-20, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-251967.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34 и тел. 447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (29849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 752/99 од 10.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија "ПРЕМИТ" д.о.о. од Скопје, ул. "Кос-турска" бр. 40/1-8, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-189180.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б и тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 399/99 од 30.03.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија ка големо и мало "АГРО-ЗВЕЗДА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Првмајска" бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-249278.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б и тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 817/99 од 02.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на мало и големо "ЛИСТ КОМЕРЦ" од Скопје, ул. "Илија Ристоски" бб, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-75296.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б и тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 899/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за туризам и агенциски услуги "ИВЕЛ ТРАВЕЛ - ЕМИЛ СТРАХИЛОВ" ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Ташкинтска" бр. 4-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-697-12124.

За ликвидатор се определува лицето Саздовски Страхил од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29886)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 697/99 од 02.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, транспортно, услужно и трговско претпријатие "МАБ ТРАДЕ ИНВЕСТМЕН" д.о.о. од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5-8/11-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-603-20993.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12 и тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29889)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 304/99 од 09.02.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за прометни, економски, организациски и консултивни услуги "СОРА" д.о.о. од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 23-б, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-93987.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12 и тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29890)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 685/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "БЕТЕХНА" д.о.о. од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 31/2, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-364490.

За ликвидатор се определува лицето Тасевски Денис од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 31/2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (29923)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 678/99 од 15.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за менаџмент, консалтинг и обука "ХОРИЗОНТИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Лондонска" бр. 11-б, од Скопје, со жиро сметка 40120-603-27060.

За ликвидатор се определува лицето Димитриј Ацигогов од Скопје, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7/2-19 и тел. 223-215.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30034)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 623/99 од 04.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Штедилница "АМСМ" АД од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 51, од Скопје, со жиро сметка 40100-625-1216.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 746/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало "МЕТАЛИК" д.о.о. од Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-13586.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 и тел.31-724 и 417-041.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 747/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "МИШЕЛ КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-3/8, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-27541.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово, ул. "Трета М.У.Б." бр. 67-ц/9 и тел.31-724 и 417-041.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 80/98 од 23.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕМ-БАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 52/11-5, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-156025.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 29/1 и тел. 227-308 и 224-578.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30057)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 713/99 од 26.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватна здравствена организација - Ординација по општа медицина "УГРИН" д.о.о. од Скопје, ул. "Џумајска" бр. 22, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-21761.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (30100)

о б ј а в а

1. Друштвото за трговија "Снабдител" АД - Струга, е во ликвидација согласно решението на Основниот суд во Битола П.Трег. 162/99 од 09.07.1999 година.

2. Се повикуваат доверителите, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од денот на последната објава.

Жиро сметка на АД "Снабдител" - Струга е 41020-601-57091. (30573)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, култура лозје, на м.в."Карамешица" класа 3, со површина од 488 м², построена на КП бр.648, лозје на м.в."Карамешица", класа 3 со површина од 1500 м², на КП бр.997, и нива на м.в."Карамешица", класа 4 со површина од 100 м², на КП бр.1389 детално опишани во ПЛ бр.366 за КО Бруник, сопственост на Симоновска Љубица од Битола, ул."Довлецик" бр.47-а. Наведените недвижности се продаваат за цена од 64.800,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведените недвижности во рок од 30 дена од денот на објавување во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата.

Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул."Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (30105)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 169, план 2, скица 3, во м.в."Гара" класа 1, со површина од 3400 м², во КО Честово, сопственост на Илиевски Грозде од Валандово, за цена по договор.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, Гевгелија. (30106)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 71/87 идеални делови од парцела КП 1548/1 нива класа 3, со вкупна површина од 1654 м² на м.в."Црквиште" заведени во ПЛ бр.3039 за КО Буково и парцела КП бр.1549 нива, класа 3, со вкупна површина од 2048 м² на м.в."Црквиште" заведена во ПЛ бр.545 за КО Буково сопственост на Цицимова Василија од Скопје, застапувана од полномошникот Петар Киријас од Битола, ул."Маршал Тито" бр.154/14 по цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделското земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до полномошникот на продавачот Петар Киријас или нотарот Веселинка Дребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (30107)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиште, парцела бр.1461 во м.в."Мира" нива со површина од 13560 м² во КО Пепелиште, сопственост на Јовановиќ Александар од с.Пепелиште, за цена од 109.294,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело ул."Маршал Тито" бр.138, Неготино. (30108)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр.789, план 1, скица 7, м.в."Гладница" култура 11000, класа 5, со површина од 358 м² и КП бр.1398, план 4, скица 9, м.в."Поле", култура 11000, класа 5 со површина од 881 м², заведени во Имотен лист 235 за КО Драгоманце, сопственост на Стефановски Младен Милутин, ул."О.Револуција" бр.21-2/1, Куманово, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр.1а во Куманово. (30109)

Се продава земјоделско земјиште КП бр.304, план 4, скица 7, м.в."Долни герен", култура ливада, класа 3, со површина од 9770 м² во КО Мрало, сопственост на Трајковски Војо од Скопје ул."Вера Јоциќ" бр.35, по

цена од 15 германски марки од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб, трговски центар Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје (30184)

Сопственикот Настески Александар продава земјоделско земјиште - 1/3 (една третина) идеален дел од нива на КП бр.1010 во м.в."Дренје", нива класа 5, во КО Д.Лакочереј, по ПЛ бр.1227, од вкупна површина од 6538 м², по цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, лицата со првенствено право, како и сите заинтересирани лица, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Тана Топалоска, ул."Македонски Просветители" бб, Охрид, (30311)

Се продава земјоделско земјиште во КО Криволак, парцела бр.565/2 во м.в."Гара" интензивен овоштарник со површина од 4042 м² во КО Криволак, сопственост на Чукова Лилјана од Кавадарци, ул."М.Х.Јасмин" бр.75, за цена од 54.324,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело ул."Маршал Тито" бр.138, Неготино. (30312)

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од КП бр.8/5 нива од класа 4 на м.в."Ограда" и тоа само површина од 600 м² по ПЛ бр.232 за КО Бањица, сопственост на Фетаи Рахим Фикрет од с.Г.Бањица, за цена од 350.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр.5-а, Гостивар. (30313)

Се продава земјоделско земјиште ливада класа 6 во м.в."Пијавец" лоцирана на КП бр.212 за КО Лескоец со вкупна површина од 1736 м², за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Момана Иваноска, ул."Македонски Просветители" бр.8, (мезанин), Охрид. (30315)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.404, пл/ск 17/19 на м.в."Село", нива, класа 4, во површина од 317 м², кој недвижен имот е евидентиран во ПЛ 56 зца КО Цер, сопственост на Богданоски Спиро, за цена во износ од 2.000 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" бр.13, Кичево. (30316)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 1251, план 5, скица 9, во м.в."Мочара", класа 3, површина од 901 м², во КО Мрзенци, сопственост на Митров Илија од с.Мрзенци, за цена од 10.000 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, Гевгелија. (30108)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 2398, план 9, скица 46, во м.в."Азмак", класа 2, површина од 1604 м², во КО Гавото, сопственост на Манев Атанас од с.Гавото, за цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, Гевгелија. (30318)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр.163, план 11, скица 48, м.в."Решке" култура шума, класа 4, со површина од 3642 м² и КП бр.189, план 11, скица 48, култура шума, класа 4, со површина од 1921 м², заведени во ПЛ 31 за КО Белановце, сопственост на Бајрами Шемши, ул."М.Стојан" бр.23, Куманово, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр.1а во Куманово. (30319)

Се продава земјоделско земјиште ½ (една половина) од КП бр.4069, план 9, скица 31, м.в."Село" култура ни-

ва, класа 5, со површина од 1714 м², заведена во ПЛ 1025 за КО Романовце, сопственост на Емини Н.Исмет, Емини Н.Меди и Емини Н.Мустафа сите од с.Романовце, Куманово, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул."11 Октомври" бр.1а во Куманово. (30320)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Семос информатика" друштво со ограничена одговорност за производство и промет П.О. Скопје. (30332)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош на име Бектеши Вајбан, с.Болиндол, Гостивар. Пасош бр.0515068 на име Мемеди Емрјак, с.Добарце, Тетово.

Пасош бр.1045499 на име Јорданов Миле, ул.М.Тито бр.40, Неготино.

Пасош бр.1189951 на име Гоце Стојанов, ул.О.Николов бр.40, Делчево.

Пасош бр.407280 на име Адеми Јахи, с.Боговиње, Тетово. (30201)

Пасош бр.931278/96 издаден од УВР - Скопје на име Аадику Албена, ул.А.Турунцев бр.47 а, Скопје. (30202)

Пасош бр.0254272 на име Ванчоков Лазар ул.11 Октомври бр.32, Неготино. (30208)

Пасош бр.1119554 на име Хасани Фазлија, с.Шипковица, Тетово. (30209)

Пасош на име Мустафоски Муфит, с.Преглово, М.Брод. (30210)

Пасош бр.270964 на име Бекировски Кемал, ул.Ристо Крле 60, Струга. (30211)

Пасош бр.104439 на име Марке Неат, ул.Е.Зенго бр.30, Дебар. (30212)

Пасош на име Саша Стефановиќ, ул.Нар.Револуција бр.1/2, Куманово. (30213)

Пасош бр.874884/94 издаден од УВР - Скопје на име Аднан Целиловски, ул.7 Алб.бриг.бр.59, Скопје. (30235)

Пасош бр.352807/94 издаден од УВР - Скопје на име Ариф Браимовиќ, ул.1 бр.45 с.Петровец, Скопје. (30240)

Пасош бр.598325/95 издаден од УВР - Скопје на име Мишевски Стив, ул.Н.Евро бр.4, Скопје. (30256)

Пасош бр.977196/97 издаден од УВР - Скопје на име Јаји Амети, с.Брест, Скопје. (30258)

Пасош бр.1186363/99 издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Шабанов, с.Батинци, Скопје. (30268)

Пасош бр.358403/94 издаден од УВР - Скопје на име Гијевски Дејан, ул.Б.Милошевски бр.1/22, Скопје.

Пасош бр.815390/95 издаден од УВР - Скопје на име Полику Бафти, ул.Зефљуш Марку бр.31, Скопје.

Пасош бр.0597996 издаден од УВР - Тетово на име Ариф Сејди, с.Слатино, Тетово. (30295)

Пасош бр.1100335 на име Скендери Сафет, с.Велешта, Струга. (30308)

- Пасош бр.616163 на име Рамадани Бајрам,
Жел.станица - ул.1 бр.5, Куманово. (30309)
- Пасош бр.132527/93 издаден од УВР - Скопје на име
Бранко Танески, ул.Ј.Сандански бр.109/3-27, Скопје.
Пасош бр.1059887/97 издаден од УВР - Скопје на име
Горан Павловски, ул.Волгоградска бр.10/4-14, Скопје.
Пасош бр.1141654/98 издаден од УВР - Скопје на име
Минавере Ајдини, с.Бојане, Скопје. (30336)
- Пасош бр.1060624/97 издаден од УВР - Скопје на име
Менду Мусли, с.Танушевици, Скопје (30340)
- Пасош бр.327369/94 издаден од УВР - Скопје на име
Селимовиќ Хасиб, ул.Ц.Кенеди бр.15 а, Скопје.(30341)
- Пасош бр.068315/95 издаден од УВР - Скопје на име
Османи Незир, с.Кожле, Скопје. (30344)
- Пасош бр.633932/95 издаден од УВР - Куманово на име
Ѓилтен Билали, с.Ваксинце, Куманово. (30345)
- Пасош бр.625086/95 издаден од УВР - Скопје на име
Зејнил Адем, с.Држилово, Скопје. (30346)
- Пасош бр.358991/94 издаден од УВР - Скопје на име
Муаремовски Исмаил, с.Пир Врв, Скопје. (30347)
- Пасош бр.281479/94 издаден од УВР - Скопје на име
Димитровски Александар, ул.29 Ноември бр.2, Скопје.
Пасош бр.1139434/98 издаден од УВР - Скопје на име
Мемети Осман, с.Крушопек, Скопје. (30359)
- Пасош бр.118677/93 издаден од УВР - Струмица на име
Георгиев Живко, с.Турново бр.23, Струмица. (30365)
- Пасош бр.0976373/97 издаден од УВР - Скопје на име
Додевска Ана, ул.Партизанска бр.80/3-8, Скопје.(30372)
- Пасош бр.542021/94 издаден од УВР - Скопје на име
Мусли Османи, с.Грдец, Скопје. (30386)
- Пасош бр.873238/96 издаден од УВР - Скопје на име
Спахија Хајрудин, ул.Л.Москов бр.2/3-19, Скопје.(30387)
- Пасош бр.815494/95 издаден од УВР - Скопје на име
Сејдија Шенаси, ул.188 бр.2, Скопје. (30388)
- Пасош 1003972/99 издаден од УВР - Скопје на име
Рамизе Реџепи, ул.Гвадалахара бр.26 а, Скопје. (30414)
- Пасош бр.1003971/99 издаден од УВР - Скопје на име
Макфира Реџепова, ул.Гвадалахара бр.26, Скопје.
Пасош бр.162453 на име Фејзули Бајрам, с.Требиште,
з.п. Ростуше, Гостивар. (30417)
- Пасош бр.1163747 на име Стефаноски Војо,
ул.К.Република бр.26, М.Брод. (30418)
- Пасош бр.217471 на име Дауги Заим, с.Делогожда,
Струга. (30419)
- Пасош бр.372422 на име Исмаили Аљит, с.Заграчани,
Струга. (30420)
- Пасош бр.296193 на име Жута Зикри, с.Велешта,
Струга. (30422)
- Пасош на име Јовановски Златко, ул.4 Јули бр.184/1-8,
Кичево. (30455)
- Пасош бр.107429 на име Трајчевски Драган, ул.П.Гули
40/4, Битола. (30461)
- Пасош бр.673706/95 издаден од УВР - Скопје на име
Зибери Љатиф, с.Шилковица, Тетово. (30479)
- Пасош бр.1145814 на име Бајрами Љирин, с.Чегране,
Гостивар. (30487)
- Пасош бр.0524574 на име Јованоски Климе,
ул.Момчило Јордановски 88, Охрид. (30498)
- Пасош на име Тренчовски Ѓорги, с.Босилово,
Струмица. (30531)
- Пасош бр.1145051 на име Шабан Смаилов,
с.Корешница, Неготино. (30532)
- Пасош бр.1225731 на име Бошкоски Ѓоре, ул.Динара
66, Прилеп. (30533)
- Пасош бр.0936851 на име Ширијел Мељиса, с.Лажани,
Прилеп. (30534)
- Пасош бр.220122 на име Дика Бедет, ул.Зуфер Мусич
бр.13 б, Струга. (30543)
- Пасош бр.37480 на име Селимоски Беќир,
нас.Теферич, Струга. (30546)
- Пасош бр.1171795/98 издаден од УВР - Скопје на име
Сами Рамани, ул.Г.Стојчевски бр.2/35, Скопје. (30553)
- Пасош бр.306845 на име Билали Пајазит, с.М.Турчане,
Гостивар. (30556)
- Пасош на име Хара Мичаил, с.Врапчишта, Гостивар.
Чекови од тековна сметка бр.56062-30 чекови од бр.
668732 до 668746 од бр.517868 до 517876.од бр.4720823
до 4720826., 4720819 и 4720820 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Садикова Селвија, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр.45849-14 чекови бр.
3831846 и 1956406 издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Добрица Робева, Скопје. (30237)
- Чекови од тековна сметка бр.50213-22 чекови од бр.
4877399 до 4877418 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Богева Живка, Скопје. (30326)
- Чекови од тековна сметка бр.25943-07 чекови од бр.
3703887 до 3703900 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Чурлинова Славица, Скопје. (30330)
- Чекови од тековна сметка бр.4480155 чекови бр.
3659187, 3659188 и 3659189 издадени од Комерцијална
банка АД Скопје на име Јанков Љупчо, Скопје. (30339)
- Чекови од тековна сметка бр.2638-66 чекови од бр.
2576462 до 2576465 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје, на име Шоповски Иван, Скопје. (30361)
- Чекови од тековна сметка бр.79499-04 чек бр.3436959
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Тасески Зоран, Скопје. (30362)
- Чекови од тековна сметка бр.12537442 чек бр.441694
на име Тодосијевиќ Мико, Скопје. (30476)
- Чекови од тековна сметка 40412-22 чекови од бр.
3192814 до 3192816, 3192825, 3038479 и 3038480 издадени
од Комерцијална банка АД Скопје на име Лековски
Секула, Скопје. (30486)
- Чекови од тековна сметка чек бр.838304-838307 на име
Богданоска Љубица, Гостивар. (30561)
- Работна книшка на име Алексов Мијалчо, Винаца.
Работна книшка издадена од Скопје на име Марјан
Иванов, Скопје. (30205)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Весели
Агим, Скопје. (30236)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Васко
Каев, Скопје. (30239)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Гоговски
Славко, Скопје. (30257)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Абаз
Африм, Скопје. (30269)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Душанка
Величковска, Скопје. (30282)
- Работна книшка на име Велиоски Рушид, Кичево.
Работна книшка на име Нуроски Махмут, Струга.
Работна книшка издадена од Скопје на име Светлана
Палуровиќ Јовановска, Скопје. (30310)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Најдова
Јованка, Скопје. (30337)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зкировски
Џезми, Скопје. (30338)
- Работна книшка издадена од Прилеп на име Анета
Паноска, Прилеп. (30395)

Работна книшка издадена од Скопје на име Митко Чолак, Скопје. (30428)
 Работна книшка на име Манчевски Слободан, Прилеп. (30436)
 Работна книшка на име Гоцевска Билјана, Берово. (30465)
 Работна книшка на име Владимировска-Велјановска Весна, Битола. (30470)
 Работна книшка издадена од Скопје на име Митрова Магдалена, Скопје. (30510)
 Работна книшка на име Бекни Каба, Струга. (30510)
 Работна книшка на име Крушеровска Славица, Битола. (30511)
 Работна книшка на име Костовски Оливер, Ресен. (30512)
 Работна книшка на име Гордана Заричинова, Охрид. (30513)
 Работна книшка на име Верка Петковска, Тетово. (30514)
 Работна книшка на име Гогоски Атанас, Струга. (30515)
 Работна книшка на име Пулоска Арсоска Валентина, Битола. (30566)
 Воена книшка на име Виолета Ристова, Гевгелија. (30482)
 Воена книшка на име Донева Стойка, Делчево. (30482)
 Воена книшка на име Илијевски Војо, Тетово. (30482)
 Чековна картичка бр.3040615 издадена од Комерцијална банка на име Ивановска Љубинка, Скопје. (30307)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ончевски Игор, Чашка, Велес. (30203)
 Свидетелство на име Шинаси Мустафи, Тетово. (30215)
 Свидетелство на име Идризи Мевљан, Гостивар. (30216)
 Свидетелство на име Имери Ајше, Тетово. (30217)
 Свидетелство на име Имери Ајше, Тетово. (30219)
 Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Ибе Паликуќа" с.Ласкарци - Скопје на име Сабит Мемети, Скопје. (30291)
 Свидетелство на име Фарије Емини, Тетово. (30291)
 Свидетелство на име Трајкова Маја, Тетово. (30293)
 Свидетелство за завршено средно образование издадено од гим."Кочо Рацин" Скопје на име Томовска Валентина, Скопје. (30296)
 Свидетелство на име Стојов Сашко, Кочани. (30300)
 Свидетелство на име Биноски Кирил, Прилеп. (30301)
 Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Борис Кидрич" с.Сатај - Скопје на име Муамет Алијов, Скопје. (30343)
 Свидетелство за 8 одд. издадена од ОУ "Бошко Буха" с.Глумово, Скопје на име Зуљфирета Ајдари, Скопје. (30343)
 Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Лирија" Скопје на име Екрем Османи, Скопје. (30368)
 Свидетелство за 1 год. издадено од гим. "Зефлуш Марку" Скопје на име Халими Ејуп, Скопје. (30370)
 Свидетелство на име Ефтимова Даниела, Пробиштип. (30430)
 Свидетелство на име Давитков Арсен, Штип. (30430)
 Свидетелство на име Филиповска Изабела, Радовиш. (30449)
 Свидетелство на име Стријаноска Солија, Струга. (30449)
 Свидетелство на име Даутровски Виктор, Делчево. (30450)
 Свидетелство на име Ибраимова Јасмин, Делчево. (30450)
 Свидетелство на име Чепенски Горан, Кочани. (30452)
 Свидетелство на име Стоичев Мирко, Винаца. (30452)
 Свидетелство на име Андонов Никола, Кочани. (30452)
 Свидетелство на име Васко Трајановски, Битола. (30463)
 Свидетелство на име Јовче Трајчевски, Ресен. (30463)
 Свидетелство на име Сулејмани Фадил, Тетово. (30472)
 Свидетелство на име Атрин Идризи, Гостивар. (30474)
 Свидетелство на име Мухамејди Алиниза, Тетово. (30491)
 Свидетелство на име Нехат Исмаили, Тетово. (30491)
 Свидетелство на име Сејфули Сулејман, Тетово. (30493)
 Свидетелство на име Зимбери Фатиме, Тетово. (30495)
 Свидетелство на име Тушева Сузана, Радовиш. (30501)

Свидетелство на име Дестанов Кемалетин, Радовиш. (30504)
 Свидетелство на име Дуриовски Цеват, Битола. (30504)
 Свидетелство на име Дуриоски Мевлин, Битола. (30505)
 Свидетелство на име Дурмоски Мевљан, Битола. (30508)
 Свидетелство на име Фазлиоска Урија, Прилеп. (30508)
 Свидетелство на име Мифтаровски Асип, М.Брод. (30513)
 Свидетелство на име Мирчевски Јован, Делчево. (30513)
 Свидетелство на име Коцев Митко, Кочани. (30513)
 Свидетелство на име Лазаров Гоце, Кочани. (30514)
 Свидетелство на име Стамова Дивна, Кочани. (30515)
 Свидетелство на име Едриван Баловски, Битола. (30515)
 Свидетелство на име Мустафоска Мерита, Тетово. (30541)
 Свидетелство на име Фазлиу Атице, Радовиш. (30541)
 Свидетелство на име Чочковска Марија, Куманово. (30550)
 Свидетелство на име Маразовиќ Љупка, Берово. (30550)
 Свидетелство на име Белчовска Миразовиќ Перса, Берово. (30551)
 Свидетелство на име Бекиров Вилоим, Велес. (30554)
 Свидетелство на име Базадин Алма, Скопје. (30555)
 Свидетелство на име Исани Надиф, Тетово. (30568)
 Свидетелство на име Салии Хабибе, Тетово. (30569)
 Свидетелство на име Јакимовски Владимир, Гостивар. (30571)
 Свидетелство на име Амедова Надира, Винаца. (30571)
 Ученичка книшка на име Костовски Љупчо, Прилеп. (30206)
 Диплома издадена од Трговски училишен центар "Скопје" Скопје на име Лимани Адем, Скопје. (30206)
 Диплома издадена од УСО "Цветан Димов" Скопје на име Цаневска Слаѓана, Скопје. (30271)
 Диплома на име Танческа Весна, Струга. (30302)
 Диплома на име Насева Габриела, Штип. (30427)
 Диплома на име Камчевска Ангела, Прилеп. (30434)
 Диплома на име Пеневска Весна, Штип. (30499)
 Диплома на име Микова Даниела, Кочани. (30512)
 Возачка дозвола на име Станков Ацо, Радовиш. (30502)
 Општ на име Илијевиќ Мито, Тетово. (30538)
 Здравствена книшка на име Митрев Винко, Пробиштип. (30567)
 Лична карта на име Зурапи Музафер, Тетово. (30214)
 Лична карта и возачка дозвола на име Етеми Насер, Тетово. (30484)
 Лична карта на име Мемеди Енис, Гостивар. (30489)
 Лична карта на име Богданоски Сашо, Прилеп. (30564)
 Даночна картичка бр.5030996152345 издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Пицерија "Зов", Скопје. (30294)
 Избирачка легитимација бр.14602119-01-01 издадена од Министерство за правда Скопје на име Курчиев Љупчо, Скопје. (30196)
 Избирачка легитимација бр.11524303-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Видин Добринка, Скопје. (30221)
 Избирачка легитимација бр.11524605-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Видин Душан, Скопје. (30222)
 Избирачка легитимација на име Маркоска Горде, Охрид. (30537)
 Избирачка легитимација на име Лазески Васко, Кичево. (30552)
 Избирачка легитимација на име Георгиева Радмила, Прилеп. (30562)
 Избирачка легитимација на име Георгиев Томе, Прилеп. (30563)

Решение на име Лазаревски Видоја, ул.Павла Аврамовски бр.26а, Гостивар. (30207)
Решение уп бр.25-323 издадено од С.О.Центар - Скопје на име Исени Абедин, ул.Д.Трајко бр.88, Скопје.(30354)

Чекови од тековна сметка бр.54731-85 чекови бр. 3733469, 1873370 и 1873372 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Павле Павлов, Скопје. (30154)
Чекови од тековна сметка бр.389215чекови бр.2437674 и 2437675 издадени од Поштанска Штедилница-Скопје на име Арбан Куртиши, Тетово. (30162)

Чекови од тековна сметка бр.8328/35 чек бр.48114, 48123, 2240150-2240152, 2240153 издаден од Стопанска банка АД Скопје филијала Штип на име Лилјана Стојанова, Штип. (30175)
Работна книшка издадена од Скопје на име Алиов Муамед, Скопје. (30155)
Работна книшка издадена од Скопје на име Николиќ Јасмина, Скопје. (30170)
Работна книшка на име Ислами Зекирија, Куманово. Работна книшка издадена од Скопје на име Димова Снежана, Скопје. (30185)
Работна книшка на име Јовановски Драган, Куманово. Работна книшка на име Ширијоски Горан, Битола. Работна книшка на име Демири Ф.Зорим, Куманово. Чековна картичка бр.8724/35 издадена од Стопанска банка АД Скопје филијала Штип.на име Пеев Ќорги, Штип. (30174)

Свидетелство за 2 год. издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Петревска Наташа, Скопје. Свидетелство за 4 одд. издаден од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" Скопје на име Ферсијан Куртиш, Скопје.(30146)
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Лазо Трповски" Скопје на име Спасовски Дарко, Скопје. (30156)
Свидетелство на име Илија Ќоргиев, Делчево. (30182)
Свидетелство на име Беќирска Голшен, Битола. Ученичка книшка на име Јакимовски Дејан, Куманово. (30191)

Дозвола за малокалибарска пушка "Брно" издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30177)

Дозвола за ловечка пушка "СВХЛ" издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30178)

Дозвола за М.К.пушка "БРНО" издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30179)

Дозвола за ловечки карабин "Црвена Звезда - застава" издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30180)

Собраќајна дозвола за мотор Т-14 издадена од УВР Велес на име Гаудов Томислав, ул.Илинденска бр.2/35, Велес. (30181)

Диплома издадена од Маш.факултет. на име Мијалков Моме, ул.Б.Б.Гуцман бр.21, Куманово. (30194)

Уверение на име Фетаи Рамадан, Тетово. (30187)
Избирачка легитимација бр.14601392-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Цветанка Дамјановска, Скопје. (30147)

Избирачка легитимација бр.13450123-01-01 издадена од Министерство за правда - Скопје на име Мандилов Игор, Скопје. (30153)

Избирачка легитимација бр.13241015-01-01 издадена од Министерство за правда Скопје на име Николовска Риска, Скопје. (30161)

Избирачка легитимација бр.13244103-01-01 издадена од Министерство за правда- Скопје на име Николовски Јован, Скопје. (30163)

Решение Уп.бр.10-1614 од 18.04.1991 год. на име Пими Шериф Ќемал, Гостивар. (30190)

Диплома издадена од зем учил."Киро Бурназ" Куманово на име Митевска Елизабета, Куманово.

Диплома на име Стоименова Адријана, Штип. (29844)

Пасош бр. 1137935 на име Шерафедин Османи, с. Оризаре, Куманово

Диплома издаден од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Исамедин Камбери, Скопје. (29879)

Избирачка легитимација бр.14592741-01-01 издадена од Министерство за правда на име Манчевски Дамјан, Скопје. (30036)

Здравствена легитимација на име Петрески Томе, Прилеп. (29841)

Здравствена книшка на име Ѓоргиоски Игорче, Прилеп. (29896)

Возачка дозвола на име Имери Хави, Тетово. (29898)

Лична карта на име Имери Хави, Тетово. (29899)

Уверение на име Ристовска Среќанка, Тетово. (29897)

Даночна картичка бр.5030991151227 издадена од Управа за јавни приходиСкопје на име СТОД - Пицерија "Боними", Скопје. (29763)

Даночна картичка бр.4030992158132 издаден од Управа за приходи на град Скопје на име "Искражик" Т П, Скопје. (29778)

Избирачка легитимација бр.12953763-01-01 издадена од Општина Карпош - Скопје на име Крстевски Љубомир, Скопје. (29825)

Избирачка легитимација бр.1295503А-01-01 издадена од Општина Карпош Скопје на име Крстевска Јулијана, Скопје. (29826)

Избирачка легитимација бр.1444508А-01-01 издадена од Министерство за правда на име Мирјана Лаловиќ, Скопје. (29872)

Сертификат бр.1233 издаден од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Каранфиловски Благоја, ул.Е.Кардељ бр.6/11, Битола. (29800)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 42/99

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ 66, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Патничко возило „БМВ“ 528 – 2 парчиња и патничко возило „Мерцедес“ S 320 – 1 парче, со додатна опрема по спецификација која може да се подигне од Пријавницата на МВР.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена на артиклите, со вклучен превоз до набавувачот, без пресметана царина и данок на промет.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на РМ“ бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

– Референтна листа

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

– цена	60 поени
– услови на плаќање	20 поени
– рок на испорака	20 поени.

VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

– Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

– Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

– Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

– Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 4.10.1999 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

– Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 166/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ММ С. Г. ЧЕЛОПЕК, С. МИЛЕТИНО И С. БЛАЦЕ-ТЕТОВО

I. Општи одредби

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-

ции“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ с. Г. Челопек, с. Милетино и с. Блаце-Тетово.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

– цена на набавката	до 60 %
– начин на плаќање	до 5 %
– рок на извршување на работите	до 5 %
– техничка способност референци	до 10 %
– кадровска структура	до 10 %
– техничка опременост	до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е до 30.09.1999 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. Тендерска документација

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. Доставување на понудите

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понууда“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 30.09.1999 год. до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. Завршни одредби

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 30.09.1999 година, во 10 часот во просторите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 167/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ММ НА ОС „11 ОКТОМВРИ“ – ПРИЛЕП

I. Општи одредби

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на ММ на ОС 11 „Октомври“ – Прилеп.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката до 60 %
- начин на плаќање до 5 %
- рок на извршување на работите до 5 %
- техничка способност референци до 10 %
- кадровска структура до 10 %
- техничка опременост до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е до 30.09.1999 година до 12 часот, кога ѝ ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. Тендерска документација

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

– референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,

– техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и

– кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

– документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и

– доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. Доставување на понудите

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понука“.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 30.09.1999 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. Завршни одредби

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 30.09.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 10, 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/99

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 8 е ЈП „Македонијат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјална механизација и опрема за одржување на патинта во зимски услови и тоа набавка на:

- а) моторно возило – камион бр. 4
- вкупна дозволена маса 18 – 20 т,
- снага на моторот 200 – 250 KS,
- зафатнина на товарен сандак 7 – 8 м³,
- кипер,
- погон на сите тркала,

– моторното возило – камион да биде припремено за прифаќање на посипувач на сол и абразивни материјали и снежен плуг,

б) посипувач на сол и абразивни материјали бр. 6

– зафатнина на силосот 6 – 8 м³,

– хидрауличен погон,

– носењето на материјалот да биде изведен со транспортна лента,

– посипувачите да поседуваат сопствен погон-мотор.

в) Снежни плугови бр. 4

– должина на плугот 3 – 3,20 м,

– да има надградба на снежниот плуг за заштита,

– од снег на моторот и ветробранското стакло,

– дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот,

– да биде хидраулично со вентил од кабина со можност за механичко блокирање на искосувањето,

– снежните плугови да имаат светлосна сигнализација,

– да располагаат со потпора за одлагање на снежниот плуг,

– хидраулични црева со спојки.

г) Моторно возило – камион бр. 2

– вкупно дозволена маса 35 т,

– снага на моторот 350 – 400 KS,

– зафатнина на товарен сандак 16 м³,

– кипер,

– моторното возило – камион да биде припремено за прифаќање на посипувач на сол и абразивни материјали и снежен плуг,

д) Снежни плугови бр. 2

– должина на плугот 4 – 4,20 м,

– да има надградба на снежниот плуг за заштита,

– од снег на моторот и ветробранското стакло,

– дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот,

– да биде хидраулично со вентил од кабина со можност за механичко блокирање на искосувањето,

– снежните плугови да имаат светлосна сигнализација,

– да располагаат со потпора за одлагање на снежниот плуг,

– хидраулични црева со спојки,

е) Влечни посипувачи на сол и абразивни материјали бр. 7

– зафатнина на силосот V=1,25 м³,

– со сопствен погон,

е) Специјално моторно возило бр. 2

– тип на возилото U 1600,

– вид Унимаг,

– снага на моторот 115 KW,

Специјалното моторно возило треба да има можност за применување на следната опрема:

– фреза за чистење на снег бр. 2

– косачка бр. 2

– сонетка за набавка на столбчиња на еластична ограда бр. 1

– сврдел за дупчење на дупки на столбчиња од жичана мрежа бр. 1

ж) Грејдер бр. 1

– снага на моторот 150 – 200 KS,

з) Полутеретни возила бр. 10

– кабина 6 + 1,

– снага на моторот 60 – 80 KW,

– вкупна дозволена маса до 5 тони,

– корисна носивост 2 – 2,5 тони,

– алуминиумски сандак.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавка).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Услови на гаранција на понудената опрема и возила.

2.6. Рок и важност на понудата.

2.7. Упатство со технички карактеристики преведено на македонски јазик.

2.8. Гаранција за квалитет на моторните возила и опремата.

2.9. Други комерцијални услови.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

3.1. Извод од судска регистрација на дејност.

3.2. Документ за бонитет на понудувачот издадена од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98, бр. 55/98),

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција),

3.5. Банкова гаранција со износ од 5% од вкупната вредност на понудата (банковата гаранција го покрива делот што понудувачот го нуди),

3.6. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки (непосредно пред отпочнувањето со отворениот повик).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 год. со количините на испорачаната опрема и примачите.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Ј.П. „Македонијапат“ како набавувач по отворениот повик бр. 8/99 им предлага на набавувачите по овој повик да го прифатат следниот начин на плаќање: 10 до 15% од вредноста на набавката да биде платена до 31.12.1999 година, а остатокот со кредитирањето во рок од 3 до 4 години за кој кредит гаранција ќе обезбеди „Републичкиот Фонд за магистрални и регионални патишта“ – Скопје.

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ:

– Квалитет	30 поени
– Начин на плаќање	30 поени
– Цена	20 поени
– Рок на испорака	5 поени
– Услови на гаранција	5 поени
– Финансиска и економска способност	5 поени
– Техничка способност и досегашно искуство на понудувачот	5 поени

– ЈП „Македонијапат“ – Скопје како набавувач има право во рамки на набавката на специјална механизација и опрема за одржување на патишта во зимски услови да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

7. МАКСИМАЛНА ЦЕНА:

7.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на предметот на набавката над која не може да биде прифатена понудата и истата се чува во запечатен коверт во строга тајност се до моментот на нејзиното соопштување, согласно член 31 од Законот за јавна набавка.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица „Даме Груев“ број 14, да се предадат во архивата на Ј.П. „Македонијапат“ Скопје (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 01.10.1999 год. (петок), во 12 часот во просториите на Ј.П. „Македонијапат“ Скопје (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 10, 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 9 е ЈП „Македонијапат“ со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен материјал (ризла) фракција 4-8 мм за одржување на патишта во зимски услови за сезона 1999-2000 година.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

1.4. Спецификацијата за количините на ризла која треба да се набави по пунктови и други карактеристики на материјалот кој е предмет на оваа набавка, може да се добие во Дирекција на ЈП „Македонијапат“ Скопје, секој работен ден од 7,00 до 15,00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка м² товарен материјал во товарно средство на понудувачот.

Единечната цена на материјалот треба да биде дадена за материјал франко товарен од страна на понудувачот, во возило на понудувачот.

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од производство до утовар на материјалот во возило на ЈП „Македонијапат“ – Скопје.

- 2.3. Начин на плаќање,
 - 2.4. Рок и начин на испорака,
 - 2.5. Рок и важност на понудата,
 - 2.6. Атест за квалитетот на материјалот,
 - 2.7. Други комерцијални услови.
- Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

- 3.1. Извод од судска регистрација на дејност,
- 3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98, бр. 55/98),
- 3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),
- 3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција),
- 3.5. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

- 4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 год. со количините на испорачаната опрема и примачите,
- 4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ:

- Квалитет 30 поени
- Одалеченост на произведениот материјал до пунктовете на ЈП „Македонијат“ Скопје 30 поени
- Начин на плаќање 20 поени
- Цена 20 поени

– ЈП „Македонијат“ – Скопје како набавувач има право во рамки на набавката на абразивен материјал – ризла, за одржување на патништа во зимски услови да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблагоприятни и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса улица „Даме Груев“ број 14, да се предадат во архивата на ЈП „Македонијат“ – Скопје (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 30.09.1999 год. (четврток), во 12 часот во просторите на ЈП „Македонијат“ Скопје (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), 6 кат, сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5785/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на хируршки конци, за потребите на здравствениите организации.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадена е во тендер документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување – Скопје – со назнака „За тендерска документација“.
5. Постапката на набавката се спроведува согласно одредбите на Законот за јавни набавки со отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).
7. Потребите на материјалите што се предмет на набавка се искажани на годишно ниво, а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на купувачот.
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето на истата.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име на понудувачот
- список на материјалите што се нудат
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник
- начин и услови на плаќање
- рокот на плаќање да не е помал од 120 дена од денот на испораката

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.
 2. Понудувачите мораат да приложат документ за техничката способност и тоа:
 - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат,
 3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста.
 4. Понудувачите мораат да достават документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.
 5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествува.
 6. Доколку како понудувач се јави производителот на материјалите што се предмет на набавка, треба да обезбеди доказ дека има овластен записник или дистрибутер.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар. Исто така понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:
- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
 - најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
 - сертификат за квалитет.
- Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на комисијата на самото место најдоцна до 12.10.1999 година до 11,00 часот.

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за секоја позиција според, следните критериуми:
 - цена
 - начин и услови на плаќање.
- Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е поголем од 120 дена од денот на испораката.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачите заедно со понудата мораат да достават доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 денари.

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со цел на дознаката – учество на повик број 02-5785/1.

На понудувачот што нема да биде избран за најповолен понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од денот на известувањето за извршен избор на најповолен понудувач.

За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната вредност.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 12.10.1999 година.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, на 12.10.1999 година, во просторите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, – голема сала III-ти кат.
3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да им предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои нема да бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската и техничката способност, не ќе се разгледуваат.

Напомена: Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерска документација) што е подигнат од купувачот

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр.26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-5786/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на потрошен материјал и медицинска пластика, за потребите на здравствените организации.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадена е во тендер документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство Фонд за здравствено осигурување – ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување – Скопје – со назнака „За тендерска документација“.
5. Постапката на набавката се спроведува согласно одредбите на Законот за јавни набавки со отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Зако-

нот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

7. Потребите на материјалите што се предмет на набавка се искажани на годишно ниво, а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на купувачот.

8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето на истата.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име на понудувачот,
- список на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-рисник,
- начин и услови на плаќање,
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.

2. Понудувачите мораат да приложат документ за техничката способност и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста.

4. Понудувачите мораат да достават документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.

5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествува.

6. Доколку како понудувач се јави производителот на материјалите што се предмет на набавка, треба да обезбеди доказ дека има овластен застапник или дистрибутер.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Исто така понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост).
- сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на комисијата на лице место најдоцна до 13.10.1999 година до 11,00 часот.

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за секоја позиција, според следните критериуми:

- цена
- начин и услови на плаќање.

Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е поголем од 120 дена од денот на испораката.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачите заедно со понудата мора да достават доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 денари.

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со цел на дознаката учество на повик број 02-5786/1.

На понудувачот што нема да биде избран за најповолен понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од денот на известувањето за извршен избор на најповолен понудувач.

За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната вредност.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 13.10.1999 година.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, на 13.10.1999 година, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, голема сала, III-ти кат.

3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои нема да бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската и техничката способност нема да се разгледуваат.

Напомена: Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерската документација) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5787/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за набавка на медицински помагала за интервентна кардиологија, за потребите на здравствените организации.

3. Спецификацијата со количествата и видот на материјалите што се предмет на набавката е дадена во тендер документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 400100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување – Скопје – со назнака „ЗА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

5. Постапката на набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки со отворен повик.

6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21.98).

7. Потребите на материјалите што се предмет на набавка се искажани на годишно ниво а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на купувачот.

8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име на понудувачот,
- список на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин и услови на плаќање,
- рокот на плаќање да не е помал од 120 дена од денот на испораката.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.

2. Понудувачи мораат да приложат документ за техничката способност и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат,

3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејноста.

4. Понудувачите мораат да достават документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.

5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествува.

6. Доколку како понудувач се јави производителот на материјалите што се предмет на набавка, треба да обез-

беди доказ дека има овластен записник или дистрибутер.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Исто така понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

– упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,

– најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),

– сертификат за квалитет.

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисија на купувачот при секоја испорака.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Понудите се доставуваат на адреса Министерство за здравство – Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на комисијата на самото место најдоцна до 14.10.1999 година до 11,00 часот.

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за секоја позиција според, следните критериуми:

- цена
- начин и услови на плаќање

Предност ќе имаат понудите кој рокот на плаќање е поголем од 120 дена од денот на испораката.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачите заедно со понудата мораат да достават доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 денари.

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со цел на дознаката – учество на повик број 02-5787/1.

На понудувачот што не ќе биде избран за најповолен понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од денот на известувањето за извршен избор на најповолен понудувач.

За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната вредност.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 14.10.1999 година.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, на 14.10.1999 година, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, – голема сала III-ти кат.

3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да им предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои нема да бидат избројани според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската и техничката способност, нема да се разгледуваат.

напомена: Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерска документација) што е подигнат од купувачот

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5788/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО- РАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство на Република Македонија – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на потрошен материјал за хемодијализа, за потребите на здравствените организации.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадена е во тендер документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување – Скопје – со назнака „за тендерска документација“.
5. Постапката на набавката се спроведува согласно одредбите на Законот за јавни набавки со отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема („Сл. весник на РМ“ бр. 21.98).
7. Потребите на материјалите што се предмет на набавката се искажани на годишно ниво, а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на купувачот.
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето на истата.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име на понудувачот,
- список на материјалите што се нудат,
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник,
- начин и услови на плаќање,
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да приложат доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.
2. Понудувачите мораат да приложат документ за техничката способност и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот (магациски простор и расположиви соодветни средства за транспорт),
 - посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.
3. Понудувачите мораат да приложат доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејноста.
 4. Понудувачите мораат да достават документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста со лекови и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство.
 5. Понудувачите мораат да достават доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествува.
 6. Доколку како понудувач се јави производителот на материјалите што се предмет на набавката, треба да обезбеди доказ дека има овластен застапник или дистрибутер.
- Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.
- Исто така понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:
- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
 - најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправност и употребливост),
 - сертификат за квалитет.
- Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени комисијата на купувачот при секоја испорака.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на комисијата на лице место најдоцна до 15.10.1999 година, до 11,00 часот.

V. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ

1. Оценката на понудите ќе се врши поединечно за секоја позиција според, следните критериуми:
- цена,
 - начин и услови на плаќање,
- Предност ќе имаат понудите каде рокот на плаќање е поголем од 120 дена од денот на испораката.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачите заедно со понудата мора да достават доказ за уплатена кауција во висина од 3.000.000,00 денари.

Кауцијата треба да се уплати на жиро сметка 40100-640-37 – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со цел на дознаката учество на повик број 02-5788/1.

На понудувачот што нема да биде избран за најповолен понудувач кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од денот на известувањето за извршен избор на најповолен понудувач.

За најповолниот понудувач кауцијата ќе биде заменета со банкарска гаранција во висина од 5% од избраната вредност.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот, на 15.10.1999 година.
 2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,30 часот, на 15.10.1999 година, во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, – голема сала, III-ти кат.
 3. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да им предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
 4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои нема да бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската и техничката способност нема да се разгледуваат.
- Напомена: Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерска документација), што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/349

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје
2. Предмет на набавката: Леб, бурек, еклери и крофни по Список бр. 1.

Бараните производи од Списокот бр. 1 во потполност треба да ги исполнуваат условите предвидени во Правилникот за квалитет на жита, мелнички и пекарски производи, тестенини и брзо смрзнати теста како и важечката рецептура – Прилог бр. 1, за производите под реден број 2, 3, 4 и 5. Списокот бр. 1 со видови на производи и количини како и Прилогот бр. 1 може да се видат и добијат во Министерството за одбрана, ул. „50-та Дивизија“ бр. 22, Скопје, соба 6 или 8, тел. 091/239-119.

Испорака на бараните производи е sukcesивна по барање на единиците за гарнизон Скопје.

Набавката на производите од Списокот бр. 1 е неделна, предност при изборот за најповолен понудувач има оној понудувач кој го нуди целокупниот асортиман на производи од сопствено производство.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

Постапката на отворениот повик се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата
 - име, адреса и седиште на понудувачот,
 - цена со пресметан данок на промет (освен за производот под реден бр. 1),
 - начин и услови на плаќање.
4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство – испорака на бараните производи,

- капацитет на дневно производство по видови на производи и стручен кадар со кој располага,

- гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција на износ од 50% од вкупната вредност на набавката, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува во еден оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај“ како и бројот на Отворениот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понука“ и другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот и во времето на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач согласно член 25 од Законот за јавни набавки.

- ефикасност 30 бодови
- цена на производите 30 бодови
- квалитет 20 бодови
- рок на испорака 10 бодови
- начин на плаќање 10 бодови

Јавното отворање на понудите во присуство на овластените претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 04.10.1999 година со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/239-119.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Советот на с. Стар Истевник – Делчево, објавува

БАРАЊЕ БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. Набавувач: Совет на Месна заедница с. Стар Истевник – Делчево.
 2. Предмет на набавка: Изградба на водовод втора фаза за с. Стар Истевник – Делчево.
- Изградба на типска каптажа бр. 1 на извор „Попова чешма“,

- Изградба на типска каптажа бр. 1 на извор „Синовиште“ со собирна шахта,
 - Ископ на ров со ширина од 0,50 м и длабочина до 2 м или 1.155 м³ со затрупување на ископаната земја,
 - Пробивање на траса на 175 м должни,
 - Набавка и монтирање на црево од Ф 2 од 1925 м,
 - Испуст на резервоар од 15 м Ф 150,
 - Испусен вентил со арматура 2 броја,
 - Воздушен вентил 1 број.
3. Постапка за прибирање на понуди без јавно отво-
рање.
4. Понудите треба да ги содржат следните елементи:
- цена со пресметан данок за вкупна набавка и изведба или поодделно,
 - рок на изградба,
 - начин и услови на плаќање,
 - квалитет и гаранција за извршената работа.
5. Понуди може да достават: секое правно и физичко лице регистрирано за таква дејност.
6. Рок за доставување на понуди 15 дена од денот на објавувањето.
7. Тендерска документација може да се види во Домот во с. Стар Истевник и во Скопје на тел. 091-237-375.
8. Понудите можат да се достават по пошта и лично на набавувачот.

Од Совет на Месна заедница
с. Стар Истевник – Делчево

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и член 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Агенцијата на
Република Македонија за приватизација објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕ- НИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ОП „ФЕНИ“ ОД КАВАДАРЦИ

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од ОП „Фени“
од Кавадарци во согласност со членовите 33 и 34 од
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал.

2. Пријавувањата на побарувањата да се достават на
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија за приватизација во согласност со член 35 од
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, односно во согласност со Правилни-
кот за формата и содржината на образецот за барањето
за заштита на правата на поранешните сопственици и
нивните правни наследници во постапката на трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/94) и да се достават до
ОП „Фени“ од Кавадарци и до Агенцијата на Република
Македонија за приватизација.

3. Седиштето на ОП „Фени“ е во с. Возарци – Кава-
дарци.

Седиштето на Агенцијата е на ул. „Никола Вапца-
ров“ бр. 7 во Скопје.

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник
на Република Македонија“.

„Тобачна Љубљана“ д.о.о. донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТОБАЧНА

Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љуб-
љана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат
„Благоја Деспотовски Шовел“ – Скопје со важност од
14.09.1999 година.

Вид на цигари	малопроджна цена (денари)
Boss super lights	35,00

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари.
Цената е со вкалулиран данок на промет (акциза) од
40%.

Тобачна Промет доо – Скопје
Директор,
м-р Сашо Кожухаров, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник на
РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и
социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец
август 1999 година во однос на месец јули 1999 година е
повисока за 1,3%.

2. Порастот на платите за месец август 1999 година
во однос на месец јули 1999 година за правните лица од
членот 3 изнесува 1,3%, а правните лица од членот 4
исплатата на платите за месец август 1999 година ја
вршат на нивото на правото утврдено за претходниот
месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1556. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици	2985
1557. Одлука за избор на членови на Управ- ниот одбор на Јавната здравствена орга- низација Општинска аптека – Кочани . .	2985
1558. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет од 01.01.1996 до 01.03.1999 година	2986
Исправка на Законот за данокот на до- дадена вредност	2999
Исправка на Решението на Републич- ката геодетска управа	2999
Објава за стапката на пораст на трошо- ците на живот и платите	3048

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански
ореди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Telefони 129-036 , 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.
Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.